



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА Ф

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-1125

Вторник, 30 декември 1975

БЕЛГРАД

БРОЈ 61

ГОД. XXXI

Цена на овој број е 12 динари. — Претплата за 1975 година изнесува 420 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226 — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

875.

Врз основа на член 286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 58 став 1 од Законот за девизно работење, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 24 декември 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА ДЕВИЗИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА, РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА 1976 ГОДИНА

1. За потребите на федерацијата, републиките и автономните покраини во 1976 година се утврдува, согласно со Законот за девизно работење, вкупен износ на девизи од 8.292,114.750 динари.

2. Од износот на девизите од точка 1 на оваа одлука, за потребите на федерацијата се определува износ од 6.532,200.000 динари, а за потребите на републиките и автономните покраини — износ од 1.759,914.750 динари, од што на:

	Динари
Социјалистичка Република Босна и Херцеговина	169,097.500
Социјалистичка Република Македонија	123,571.250
Социјалистичка Република Словенија	357,706.250
Социјалистичка Република Србија, без автономните покраини	370,713.750
Социјалистичка Република Хрватска	533,307.500
Социјалистичка Република Црна Гора	52,030.000
Социјалистичка Автономна Покраина Војводина	105,360.750
Социјалистичка Автономна Покраина Косово	48,127.750

3. Односот на користењето помеѓу девизите кои се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања и другите девизи го утврдува за девизите за потребите на федерацијата — Сојузниот извршен совет, а за девизите за потребите на републиките и автономните покраини — надлежниот републички, односно покраински орган, со тоа што износите на девизите од точка 2 на оваа одлука да не можат да преминат 90% од девизите што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања.

4. Со девизите од точка 1 на оваа одлука можат да се вршат плаќања до 31 декември 1976 година.

5. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1976 година.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 260

24 декември 1975 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Соборот
на републиките и
покраините,
Зоран Полич, с. р.

876.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за Советот на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/74), Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата од 3 ноември 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОВЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Се разрешува Марко Вучковиќ од должноста секретар на Советот на федерацијата заклучно со 31 декември 1975 година, на лично барање, заради заминување во пензија.

Бр. 0-14/75
3 ноември 1975 година
Белград

Претседателство
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Потпретседател,
д-р Владимир Бакариќ, с. р.

877.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за Советот на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/74), Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОВЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Лазар Удовички, досегашен секретар на Сојузниот совет за меѓународни односи и раководител на

Службата на Претседателството на СФРЈ за надворешнополитички прашања, се именува за секретар на Советот на федерацијата.

Бр. 0-16

25 декември 1975 година

Белград

**Претседателство
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија**

Потпретседател,

д-р Владимир Бакариќ, с. р.

878.

Врз основа на член 60 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72, 71/72, 52/73 и 36/75), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1976 ГОДИНА

1. Девизите за потребите на федерацијата во 1976 година, утврдени во износ од 6.532.200.000 динари со Одлуката за утврдување на вкупниот износ на девизите за потребите на федерацијата, републиките и автономните покраини за 1976 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/75), можат да се користат за нестоковни и стокковни плаќања на сојузните органи, на определени органи на општествените организации што својата дејност ја вршат на целата територија на Југославија, на установи и на граѓански правни лица, како и за намирување на други потреби на федерацијата, и тоа:

- 1) за нестоковни плаќања — до износот од 1.158.435.400 динари;
- 2) за стокковни плаќања — до износот од 5.149.188.800 динари.

Од вкупниот износ на девизите од став 1 на оваа точка се издвојува износ од 224.575.800 динари за намирување на непредвидени и недоволно предвидени расходи (средства на резервата).

Се овластува сојузниот секретар за финансии по барањата од надлежните наредбодавци да одобрува средства од резервата од став 2 на оваа точка, што во секој поединечен случај не го преминуваат износот од 100.000 динари.

2. Со Распоредот на девизите за 1976 година, што е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел, се утврдуваат, во границите на износите од точка 1 став 1 на оваа одлука, највисоките износи на девизите за одделни корисници.

3. Од вкупниот износ на девизите од точка 1 на оваа одлука може да се користи 70% во девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања, а 30% во други девизи.

Се овластува сојузниот секретар за финансии да им одобрува на одделни корисници користење на девизи во проценти поголеми, односно помали од процентите утврдени во став 1 на оваа точка, со тоа што вкупниот износ на девизите да не може да премине 70% во девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања.

4. Се овластува сојузниот секретар за финансии да го распореди износот на девизите од редниот број 69 на Распоредот на девизите за 1976 година на одделни корисници.

5. Заради рамномерно користење на девизите од точка 1 на оваа одлука Сојузниот секретаријат за финансии ја утврдува, во согласност со потребите на корисниците и со насоките на Сојузниот извр-

шен совет, динамиката на користењето на девизите за секое тримесечје.

6. Се овластува сојузниот секретар за финансии по барањата од надлежните наредбодавци да врши измени на намената и височината на средствата утврдени за нестоковните плаќања во Распоредот на девизите за 1976 година.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 905

20 декември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА

Реден број	Корисник	Изразено во динари
1	2	3
1	Претседателство на Социјалистичка Федеративна Република Југославија	
	Нестоковни плаќања:	
	— службени патувања	3.020.000
	— други плаќања	180.000
	Вкупно	3.200.000
2	Собрание на СФРЈ	
	Нестоковни плаќања:	
	— службени патувања	2.600.000
	— котизации	200.000
	— други плаќања	10.000
	Стокковни плаќања	2.750.000
	Вкупно	5.560.000
3	Секретаријат за законодавство на Собранието на СФРЈ	
	Нестоковни плаќања:	
	— службени патувања	10.000
	Вкупно	10.000
4	Совет на федерацијата	
	Нестоковни плаќања:	
	— службени патувања	80.000
	Вкупно	80.000
5	Кабинет на Претседателот на Републиката	
	Нестоковни плаќања:	
	— службени патувања	17.200
	— други плаќања	2.132.800
	Стокковни плаќања	395.000
	Вкупно	2.545.000
6	Управа на островот Бриони	
	Нестоковни плаќања:	
	— службени патувања	16.400
	— други плаќања	68.600
	Стокковни плаќања	103.000
	Вкупно	188.000

1	2	3
7 Сојузен извршен совет		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	10,000.000	
— други плаќања	258.000	10,258.000
Стоковни плаќања		77,416.000
Вкупно		87,674.000

8 Секретаријат на Сојуз-ниот извршен совет за следење на стопанските движења		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		72.000
Вкупно		72.000

9 Служба на Сојузниот извршен совет за одбранбени подготовки		
Стоковни плаќања		8,000.000
Вкупно		8,000.000

10 Центар за информациона и документациона дејност на Сојузниот извршен совет		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	34.000	
— котизации	241.000	275.000
Стоковни плаќања		845.000
Вкупно		1,120.000

11 Уставен суд на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		107.000
Вкупно		107.000

12 Сојузен суд		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		38.000
Вкупно		38.000

13 Сојузно јавно обвинителство		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		14.400
Стоковни плаќања		4.600
Вкупно		19.000

14 Сојузно јавно правобранителство		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		48.000
Вкупно		48.000

15 Сојузен општествен правобранител на самоуправањето		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		26.000
Вкупно		26.000

1	2	3
16 Сојузен секретаријат за надворешни работи		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	24,500.000	
— претставништва	606,376.400	
— котизации	22,846.600	
— други плаќања	8,400.000	662,123.000
Стоковни плаќања		10.300.000
Вкупно		672,423.000

17 Сојузен секретаријат за народна одбрана		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	3,300.000	
— претставништва	27,000.000	
— котизации	200.000	
— лекувања во странство	1,500.000	
— специјализации	15,500.000	
— други плаќања	1,500.000	49,000.000
Стоковни плаќања		4,733,000.000
Вкупно		4,782,000.000

18 Сојузен секретаријат за внатрешни работи		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	1,700.000	
— котизации	603.000	
— специјализации	1,290.000	
— други плаќања	8,000.000	11,593.000
Стоковни плаќања		81,292.000
Вкупно		92,885.000

19 Сојузен секретаријат за пазар и цени		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		77.000
Вкупно		77.000

20 Сојузен секретаријат за финансии		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	1,017.000	
— котизации	9,746.000	
— специјализации	103.000	
— трансфер на наследство	1,000.000	
— други плаќања	44,050.000	55,916.000
Вкупно		55,916.000

21 Сојузен секретаријат за надворешна трговија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	1,280.000	
— котизации	2,752.000	4,032.000
Вкупно		4,032.000

1	2	3
22 Сојузен секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	99.000	
— котизации	52.000	151.000
Вкупно		151.000
23 Сојузен комитет за општествено планирање		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		275.000
Вкупно		275.000
24 Сојузен комитет за енергетика и индустрија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	440.600	
— котизации	72.400	513.000
Вкупно		513.000
25 Сојузен комитет за земјоделство		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	1.263.000	
— котизации	7.061.000	
— други плаќања	913.000	9.237.000
Вкупно		9.237.000
26 Сојузен комитет за сообраќај и врски		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	740.000	
— котизации	2.220.000	2.960.000
Стоковни плаќања		700.000
Вкупно		3.660.000
27 Сојузен комитет за туризам		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	62.000	
— котизации	1.116.000	
— други плаќања	103.000	1.281.000
Вкупно		1.281.000
28 Сојузен комитет за економска соработка со земјите во развој		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		440.000
Вкупно		440.000
29 Сојузен комитет за труд и вработување		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	170.700	
— котизации	86.300	257.000
Вкупно		257.000

1	2	3
30 Сојузно биро за работи на вработувањето		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		448.000
Вкупно		448.000
31 Сојузен комитет за прашања на борците и воените инвалиди		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	69.000	
— лекувања во странство	1.000.000	
— други плаќања	3.300.000	4.369.000
Стоковни плаќања		1.000.000
Вкупно		5.369.000
32 Сојузен комитет за здравство и социјална заштита		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		120.000
Вкупно		120.000
33 Сојузен комитет за наука и култура		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		235.000
Вкупно		235.000
34 Сојузен комитет за информации		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	616.000	
— други плаќања	1.500.000	2.116.000
Стоковни плаќања		16.933.000
Вкупно		19.049.000
35 Сојузна управа за царини		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	385.000	
— котизации	383.000	768.000
Стоковни плаќања		860.000
Вкупно		1.628.000
36 Сојузна управа за цивилна воздушна пловидба		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	352.000	
— претставништва	750.000	
— котизации	1.001.000	
— специјализации	65.000	
— други плаќања	443.000	2.611.000
Стоковни плаќања		84.334.000
Вкупно		86.945.000
37 Сојузна управа за радиоврски		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		152.000
Стоковни плаќања		3.148.000
Вкупно		3.300.000

1	2	3
38 Сојузен пазарен инспекторат		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		68.000
Вкупно		68.000
39 Сојузен девизен инспекторат		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		275.000
Вкупно		275.000
40 Сојузен завод за општествено планирање		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		231.000
Вкупно		231.000
41 Сојузен завод за цени		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		61.000
Вкупно		61.000
42 Сојузен завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	2.976.000	
— котизации	13.735.000	
— други плаќања	34.750.000	51.461.000
Вкупно		51.461.000
43 Сојузен завод за статистика		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	170.000	
— котизации	7.200	177.200
Стоковни плаќања		1.408.000
Вкупно		1.585.200
44 Сојузен хидрометеоролошки завод		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	134.600	
— котизации	2.863.400	2.998.000
Стоковни плаќања		733.000
Вкупно		3.731.000
45 Југословенски завод за стандардизација		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	226.000	
— котизации	802.000	1.028.000
Стоковни плаќања		412.000
Вкупно		1.440.000
46 Сојузен завод за патенти		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		110.000
Вкупно		110.000

1	2	3
47 Сојузен завод за мери и скапоцени метали		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	48.000	
— котизации	293.900	254.000
Стоковни плаќања		459.000
Вкупно		713.000
48 Сојузен геолошки завод		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		95.000
Вкупно		95.000
49 Сојузна дирекција за резерви на прехранбени производи		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		300.000
Вкупно		300.000
50 Сојузна дирекција за резерви на индустриски производи		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		396.000
Вкупно		396.000
51 Југословенска комисија за соработка со ООН за просвета, наука и култура (UNESCO)		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	604.400	
— котизации	4.893.600	5.498.000
Вкупно		5.498.000
52 Југословенска комисија за соработка со Меѓународниот фонд на ООН за помош на децата (UNICEF)		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања		85.000
Вкупно		85.000
53 Југословенска комисија за соработка со меѓународни здравствени организации		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	69.800	
— котизации	8.010.200	8.080.000
Вкупно		8.080.000
54 Југословенска комисија за соработка со Меѓународната организација на трудот (МОТ)		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	220.300	
— котизации	5.033.700	5.254.000
Вкупно		5.254.000

1	2	3
55	Југословенска комисија за заштита од загадување на морињата и на водите на внатрешните пловни патишта Нестоковни плаќања: — службени патувања	28.000
	Вкупно	28.000
56	Југословенски комитет за меѓународната хидролошка програма Нестоковни плаќања: — службени патувања	115.000
	Вкупно	115.000
57	Сервис за одржување на објектите за потреби на репрезентацијата на сојузните органи Нестоковни плаќања: — службени патувања — други плаќања	224.000 1,100.000
	Стоковни плаќања	1,433.000
	Вкупно	2,757.000
58	Сервис за административни и сметководствени работи на сојузните органи на управата и на сојузните организации Стоковни плаќања	900.000
	Вкупно	900.000
59	Авто-сервис на сојузните органи Нестоковни плаќања: — службени патувања — специјализации	10.000 12.000
	Стоковни плаќања	2,686.000
	Вкупно	2,708.000
60	Управа на деловните згради на сојузните органи на управата и на сојузните организации Нестоковни плаќања: — службени патувања — специјализации	50.000 35.000
	Стоковни плаќања	1,993.000
	Вкупно	2,078.000
61	Претседателство на Сојузот на комунистите на Југославија Нестоковни плаќања: — други плаќања	1,032.000
	Вкупно	1,032.000
62	Сојузна конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија Нестоковни плаќања: — службени патувања — претставништво — други плаќања	2,000.000 500.000 3,546.000
	Вкупно	6,046.000

1	2	3
63	Сојуз на здруженијата на борците на Народноослободителната војна на Југославија Нестоковни плаќања: — службени патувања — котизации	142.000 30.000
	Вкупно	172.000
64	Совет на Сојузот на синдикатите на Југославија Нестоковни плаќања: — службени патувања — котизации — други плаќања	2,100.000 150.000 2,497.000
	Вкупно	4,747.000
65	Претседателство на Конференцијата на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија Нестоковни плаќања: — службени патувања — котизации — други плаќања	1,250.000 200.000 189.000
	Вкупно	1,639.000
66	Југословенска лига за мир, независност и рамноправност на народите Нестоковни плаќања: — службени патувања — котизации	99.000 1.000
	Вкупно	100.000
67	Претседателство на Црвениот крст на Југославија Нестоковни плаќања: — службени патувања — котизации	790.000 350.000
	Вкупно	1,140.000
68	Сојуз на здруженијата за Обединетите нации на Југославија Нестоковни плаќања: — службени патувања — котизации	52.000 12.000
	Вкупно	64.000
69	Општествени организации Нестоковни плаќања: — службени патувања — котизации	11,220.000 1,800.000
	Стоковни плаќања	2,200.000
	Вкупно	15,220.000
70	Служба на општествено-то книговодство на Југославија Нестоковни плаќања: — службени патувања — котизации — специјализации	307.000 5.000 5,000.000
	Стоковни плаќања	69,700.000
	Вкупно	75,012.000

1	2	3
71 Народна банка на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	1,579.000	
— специјализации	500.000	
— други плаќања	200.000	2,279.000
Стоковни плаќања		29,788.000
Вкупно		32,067.000

72 Стопанска комора на Југославија		
I. Сопствени плаќања:		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	2,472.000	
— претставништва	54,300.000	
— саеми и изложби	41,800.000	
— котизации	521.000	
— други плаќања	571.000	99,664.000
Стоковни плаќања		320.000
II. Туристичка пропаганда:		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	32.000	
— претставништва	29,273.000	
— саеми и изложби	2,400.000	
— котизации	200.000	
— други плаќања	12,600.000	44,505.000
Вкупно		144,489.000

73 Новинска агенција „Танјуг“		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	1,115.000	
— дописништва	20,104.000	
— котизации	26.000	
— специјализации	35.000	
— други плаќања	4,170.800	25,450.800
Стоковни плаќања		4,555.200
Вкупно		30,006.000

74 Национален одбор на СФРЈ на Меѓународната трговска комора		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	30.000	
— котизации	120.000	150.000
Вкупно		150.000

75 Сојуз на заедниците на здравственото осигурување на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	87.000	
— здравствена заштита	20,700.000	20,787.000
Вкупно		20,787.000

76 Сојуз на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	107.000	
— котизации	139.000	246.000
Вкупно		246.000

1	2	3
77 Архив на Југославија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	56.000	
— котизации	2.000	58.000
Вкупно		58.000

78 „Филмски новости“		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	65.500	
— котизации	8.500	74.000
Стоковни плаќања		400.000
Вкупно		474.000

79 Установа за одржување на внатрешните пловни патишта		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	74.500	
— котизации	4.500	79.000
Стоковни плаќања		2,507.000
Вкупно		2,586.000

80 Југословенски центар за техничка и научна документација		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	54.000	
— котизации	30.000	
— специјализации	16.000	
— други плаќања	47.000	147.000
Стоковни плаќања		110.000
Вкупно		257.000

81 Југословенска радио-телевизија		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	834.000	
— претставништва	3,000.000	
— котизации	7,944.000	
— други плаќања	8,403.000	20,181.000
Стоковни плаќања		415.000
Вкупно		20,596.000

82 Југословенска авторска агенција		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	26.000	
— котизации	16.000	42.000
Вкупно		42.000

83 Новинско-издавачко претпријатие „Комунист“		
Нестоковни плаќања:		
— службени патувања	300.000	
— други плаќања	330.000	630.000
Вкупно		630.000

1	2	3
84	Новинско-издавачко и гра- фичко претпријатие „Борба“ Нестоковни плаќања: — службени патувања — дописништва — други плаќања Стоковни плаќања Вкупно	1,575.000 1,500.000 1,736.000 6,758.000 11,619.000
85	Геоманетски институт Нестоковни плаќања: — службени патувања — котизации — специјализации Стоковни плаќања Вкупно	36.600 3.400 36.000 1,331.000 1,407.000
86	Институт за поредбено право Нестоковни плаќања: — службени патувања — други плаќања Вкупно	 40.000 50.000 90.000
СВКУПНО:		6.307.624.200

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

— Нестоксовни плаќања	1.158,435.400
— Стоксовни плаќања	5.149,188.800

879.

Врз основа на член 53 став 2 на Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/73 и 28/75), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

**ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ СТАПКИ
ЗА УВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ**

1. За производите од следните тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа, што е составен дел на Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), за кои во колона 3 на таа тарифа е предвидена царинска стапка „Сл.“ се определува царинска стапка од 5%, и тоа од:

тар. броеви:

01.01; 01.02/1а, 2а, 4а, 5а и 6а; 01.03/1 и 3; 01.04/1а и в;
01.05/6а; 01.06/2; 03.01; 04.01; 04.05/1в; 05.05; 05.06;
05.08; 05.09; 05.15; 06.02/1; 08.13; 09.01/16 и 2; 09.03;
10.01; 10.02; 10.03; 10.04; 10.05; 10.07; 12.01/4, 7 и 8а,
6 и в; 12.03; 12.04; 12.05; 12.10; 13.03/1, 2, 4 и 5; 14.01/26
и 8; 14.04; 14.05; 15.04/3; 15.05; 15.06; 17.01/1а и б; 17.03;
18.01/2; 18.05; 22.01/2; 24.01/1а; 25.02; 25.03/1а и б;
25.07/3; 25.08; 25.09; 25.10; 25.11/1а и в; 25.12/2а и в;
25.12/1 и 3; 25.19/1; 25.20/1а; 25.21; 25.28; 25.29; 25.30;
25.31; 26.01/1а, 2, 3, 4, 8, 9б, 11, 12, 13, 14, 15 и 16; 26.02;
26.03; 26.04; 27.01/1а, в, г и д 2; 27.02; 27.03; 27.04/1р;
27.10/8; 27.14/1; 27.17; 28.04/3в, 4а, б, в и г/1; 28.05/2;
28.06/2; 28.17/2а; 28.22; 28.24; 28.26; 28.32/1а; 28.49/1;

26 и ; 8. ; 8. ; 8. ; / ; / ;
29.42/2а; 31.01; 31.02/2г; 31.03/2в; 36.05/1; 37.06; 38.01;
38.06 38.16 39.03 2е; 40.04; 41.09; 44.01 44.03 44.04
44.05; 44.07; 44.08; 44.09; 44.10; 48.07/2а; 49.01/2, 4 и 5;
49.02; 49.03; 49.04; 49.05; 49.06; 49.11/3а; 53.03; 55.02;
55.03; 56.03; 63.02; 70.01; 71.07; 71.09; 71.11; 73.02/1б,
2а, б, в, г и ф-1; 73.03/2 и 3; 73.05; 74.01/1 и 2; 75.01/1
и 2; 76.01/1; 77.01/1; 78.01/1; 78.06/1а; 79.01/1; 80.01/1;
81.01/1, 2 и 3; 81.02/1 и 2; 81.03/1; 81.04/1 и 2в-1, 2г-1,
2д-1, 2ф-1, 2е-1, 2ж-1, 2з-1, 2с-1 и 2и-1; 84.59/1; 87.08;
88.01; 88.02/1; 88.03/1 и 2а; 88.05/2; 89.01/1, 2б, в и г;
89.02/1; 89.04; 90.06; 90.21; 92.12/1а; 93.01; 93.03; 93.07/2б;
99.01; 99.02; 99.03; 99.04; 99.05; 99.06.

2. За производите од следните тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа, за кои во колона 3 на таа тарифа е предвидена царинска стапка „21/0“, се определува царинска стапка од 50/0, и тоа од:

тар. броеви 25.11/16 и 26; 28.01; 28.56/2; 29.09;
29.10; 29.11/3; 29.12; 47.01/1 и 2; 47.02; 53.04.

3. За производите од следните тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа, за кои во колона 3 на таа тарифа е предвидена царинска стапка „3“ се определува царинска стапка 5, и тоа од:

тар. броеви:

01.02/16, 26, 3, 46, 56, 66 и 7; 01.04/16; 01.05/16 и в, 26 и в, 36 и в, 46 и в, 56 и в и 66 и в; 01.06/1; 04.05/1а, 6 и г; 05.07/1а; 06.01; 07.01; 08.06; 08.07; 08.08; 08.09; 10.06/2; 11.01; 11.02; 11.03; 11.04; 11.05; 11.07; 12.07; 12.08; 13.03/3; 14.03; 15.02/3; 15.17; 21.01/1; 22.01/1 и 3; 23.01; 23.02; 23.03; 23.04/16, в, г; 23.05; 23.06; 23.07; 25.03/2; 25.04; 25.05; 25.06; 25.07/1, 4 и 7; 25.13; 25.14; 25.15; 25.16; 25.17; 25.18; 25.19/3 и 4; 25.20/16 и 2; 25.25/1; 25.26; 25.27/2; 25.32; 26.01/5а, 6а, 7а и 9а; 28.02; 28.05/1; 28.18; 28.28; 28.30/1г до л и 2; 28.31/1 и 26; 28.32/2; 28.33; 28.34/16, в, г, д и 2; 28.35/1г до к и 2; 28.36; 28.37/1в, г, д и 26; 28.38/1 з до ь, п и 3; 28.39/1 и 2 до д и н; 28.40/1, 2 и 3-а, б, в-2, г-2 и д; 28.41; 28.42/2а-2, 2а-4, 2а-5, 2а-6, 2а-8 и 26; 28.43/3, 4, 5, 6, 7 и 8; 28.44; 28.45/3 до 7; 28.46/16 до ф и 26, в и г; 28.47/1ф, 1е, 1ж и 2, 3 и 4; 28.48; 28.55; 28.56/1; 28.57; 29.03/3, 4, 5 и 6; 29.04/1, 2а, в, г и д-1, 3, 4 и 2ф; 29.05/2, 3 и 4; 29.06/1а, 3, 4 и 5; 29.07; 29.08/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9; 29.11/4, 5, 6, 7, 8 и 9; 29.13/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9; 29.22; 29.23/1; 29.27/1; 29.31/5; 29.32/2; 29.34/1; 32.09/4; 35.02/16 и 2; 40.01; 40.02; 40.03; 40.15; 44.02/1; 44.06; 44.11; 44.12/1; 44.13; 44.14/1 и 2г и д; 47.01/8; 50.01; 53.02; 57.02; 57.04; 68.15; 70.18/2 и 3; 71.03/1; 71.05/1; 73.01; 73.04; 73.06; 74.01/3, 4, 5 и 6; 74.02; 75.05; 76.01/2; 77.01/2; 77.04; 78.01/2; 79.01/2; 80.01/2; 81.01/4, 5 и 6; 81.02/3, 4 и 5; 81.03/2; 81.04/2а, 2б, 2в-2; 2г-2, 2д-2, 2ф-2, 2е-2, 2ж-2, 2з-2, 2с-2 и 2и-2; 84.08/1.

4. За производите од следните тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа, за кои во колона 3 на таа тарифа е предвидена царинска стапка „4“, се определува царинска стапка 5, и тоа од:

тар. броеви:

01.03/2; 19.02/1; 25.07/2; 25.22/1; 26.01/56 и в; 66, 76 и 106; 28.10; 28.11; 31.02/1 и 2а, б, в, д, е и ж; 44.12/2; 44.15/3; 45.01/2 и 3; 55.04; 68.01; 68.02/1а, 2а и 3а; 68.03; 68.09; 69.04; 69.05.

5. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1976 година.

Е. п. бр. 972

27 декември 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Демал Биедик, с.р.

880.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/68), член 1 став 2 од Законот за посебната такса на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/70) и член 33 став 1 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/73 и 28/75), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ ЗА ПАТНИЧКИ АВИОНИ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ ЗАРАДИ ЗАМЕНА НА АВИОНИ УНИШТЕНИ ПОРАДИ ВОЕНИ ДЕЈСТВА

1. Одлуката за ослободување од плаќање увозни давачки за патнички авиони што се увезуваат заради замена на авиони уништени поради воени дејства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/73) престанува да важи.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1976 година.

Е. п. бр. 917
27 декември 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

881.

Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на СФРЈ заради спроведување на член 27 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/72, 23/72, 33/72, 39/72, 55/72, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ПОСЕБНИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ ЗА БРОДОВИ ШТО ПОЧНУВААТ СТОПАНСКИ ДА СЕ ИСКОРИСТУВААТ ПРЕД МИНУВАЊЕТО НА ЦАРИНСКАТА ЛИНИЈА И ЗА АВИОНИ СО НАЈМАЛКУ ПЕТ ПАТНИЧКИ СЕДИШТА НАМЕНЕТИ ЗА МЕЃУНАРОДЕН ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ

1. Одлуката за одлагање на плаќањето на посебните увозни давачки за бродови што почнуваат стопански да се искористуваат пред минувањето на царинската линија и за авиони со најмалку пет патнички седишта наменети за меѓународен воздушен сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/73) престанува да важи.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1976 година.

Е. п. бр. 918
27 декември 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

882.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72) и член 1 став 2 од Законот за посебната такса на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/70), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОНИСКА ЦАРИНСКА СТАПКА И ТАКСА НА УВЕЗЕНИ СТОКИ И ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ПОНИСКАТА ЦАРИНСКА СТАПКА И УВОЗНАТА ТАКСА СЕ ПРИМЕНУВААТ НА УВОЗОТ НА ПРОИЗВОДИ — СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА, РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ И ДЕЛОВИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ, ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ИЗГРАДБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ПРЕНОСНИ ОБЈЕКТИ ВО ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВОТО

1. Одлуката за утврдување на пониска царинска стапка и такса на увезени стоки и за условите под кои пониската царинска стапка и увозната такса се применуваат на увозот на производи — специфична опрема, репродукциони материјали и делови за вградување, што се користат за изградба на електроенергетски производствени и преносни објекти во електростопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/73 и 32/75) престанува да важи.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1976 година.

Е. п. бр. 936
27 декември 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

883.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за посебната давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/68), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ

1. На стоките што се увезуваат, освен на стоките што се ослободени од плаќање царина според чл. 25 до 30 и чл. 50 и 57 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/73 и 28/75), односно на стоките за кои се плаќа царина по намалена стапка според чл. 30 и 50 од Царинскиот закон, се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки во височина од 5% од царинската основица.

2. Посебната давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки се пресметува и наплатува при царинењето на стоките сообразно со одредбите на член 34 од Царинскиот закон.

3. За извршување на оваа одлука Сојузната управа за царини води евиденција што опфаќа податоци за: називот на стоките, датумот на увозот, вредноста на стоките, износот на наплатената и износот на ненаплатената давачка и за тие податоци поднесува месечни извештаи до Сојузниот секретаријат за финансии.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за одредување на стоките за кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/73).

5 Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1976 година.

Е. п. бр. 943
27 декември 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

884.

Врз основа на член 37д став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ, ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ ЗА ПРВОТО ПОЛУГОДИШТЕ НА 1976 ГОДИНА

1. За плаќање на увозот на сировини, други репродукциони материјали и резервни делови за тековно одржување за првото полугодие на 1976 година врз основа на глобалната девизна квота, на основните и други организации на здружениот труд им се утврдува глобална девизна квота во височина од 40% од износот и видот на девизите што им се утврдени за 1975 година, врз основа на Одлуката за утврдување на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за првото полугодие на 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/74, 30/75 и 41/75).

Во износот на глобалната девизна квота од став 1 на оваа точка не се засметуваат износите што се утврдени врз основа на Одлуката за условите за доделување на посебниот износ на глобалната девизна квота („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/72), и Одлуката за утврдување на посебниот износ на глобалната девизна квота за увоз на репродукциони материјали и делови за монтажа на транзитни телефонски центри („Службен лист на СФРЈ“ бр. 61/75).

На основните и други организации на здружениот труд на кои не им биле утврдени средства на глобалната девизна квота за 1975 година, за плаќање на увозот на сировини, други репродукциони материјали и резервни делови за тековно одржување за првото полугодие на 1976 година, им се утврдува глобалната девизна квота во височина од 40% од износот и видот на девизите што во 1975 година ги искористиле за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали.

2. Средствата на глобалната девизна квота од точка 1 на оваа одлука, основните и други организации на здружениот труд ќе ги користат рамномерно распоредени на првите два квартала на 1976 година.

3. Ако врз основа на меѓудржавна спогодба во текот на 1976 година се промени начинот на плаќањето помеѓу Југославија и определена странска земја, производствените организации на здружениот труд што увезувале сировини, други репродукциони материјали и резервни делови за тековно одржување од таа земја по основ на глобалната девизна квота, во рок од 60 дена од денот на промената на начинот на плаќање, ќе поднесат барање да им се утврди износот на глобалната девизна

квота за плаќање на увозот на сировини, репродукциони материјали и резервни делови за тековно одржување од таа земја за првото полугодие на 1976 година.

Барањето за утврдување на износот на девизите производствената организација на здружениот труд го поднесува до Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кој на производствената организација на здружениот труд ќе ѝ го утврди износот на девизите за плаќање на увозот на сировини, други репродукциони материјали и резервни делови за тековно одржување од став 1 на оваа точка, и за тоа ќе ѝ издаде решение. Износот на девизите на производствената организација на здружениот труд ќе ѝ се утврди во височина на девизите што таа ги искористила за плаќање на увозот на односите сировини, други репродукциони материјали и резервни делови за тековно одржување од таа земја, во соодветниот период на 1975 година.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија е должен во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето, да донесе решение за утврдување на производствената организација на здружениот труд на износот на девизите од став 1 на оваа точка.

4. Основната и друга организација на здружениот труд врши плаќање на сировините, другите репродукциони материјали и резервни делови за тековно одржување што ги увезува врз основа на глобалната девизна квота преку овластената банка што ќе ја избере сама.

5. Вкупниот износ на девизите за плаќање на увозот на сировините, другите репродукциони материјали и резервни делови за тековно одржување за кои е пропишан увоз врз основа на глобалната девизна квота, го утврдува Сојузниот извршен совет за производствените основни и други производствени организации на здружениот труд што се основани во 1975 година и за таа година не добиле девизи за увоз на сировини и други репродукциони материјали за кои е пропишан увоз врз основа на глобалната девизна квота; за производствените основни и други производствени организации на здружениот труд што со нови капацитети ќе го зголемат своето производство во 1976 година најмалку за 50% во однос на производството на 1975 година; за новоизградените производствени организации на здружениот труд во состав на сложена организација, или за производствените организации на здружениот труд во состав на сложена организација што со нови капацитети ќе го зголемат своето производство во 1976 година најмалку за 50% во однос на производството во 1975 година, како и за производствените организации на здружениот труд чии увозни сировини, други увозни репродукциони материјали и резервни делови за тековно одржување, се уништени поради виша сила (пожар, поплава, земјотрес и др.).

6. Основните и други организации на здружениот труд од точка 5 на оваа одлука поднесуваат барање за утврдување на износот на девизите за плаќање на стоките за кои е пропишан увоз врз основа на глобалната девизна квота до Сојузниот секретаријат за пазар и цени. Сојузниот секретаријат за пазар и цени, по претходно прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија, во спогодба со сојузниот орган на управата надлежен за соодветната област на стопанството, ќе ја оцени оправданоста на поднесените барања и ќе му даде предлог на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија кој, во рок од 30 дена од денот на приемот, на предлогот, со решение ќе ја утврди глобалната девизна квота за одделни основни и други организации на здружениот труд, имајќи го предвид износот на глобалната девизна квота на другите исторични организации.

7. Основните и други организации на здружениот труд можат со средствата на глобалната де-

визна квота да ги плаќаат суровините, другите репродукциони материјали и резервните делови за текотно одржување што ги увезуваат само за потреби на сопственото производство и за извршување на договор склучен помеѓу домашни производствени организации на здружениот труд во долгорочна производствена кооперација и договор за долгорочна деловно-техничка соработка, што врз основа на такви договори вршат испораки на компоненти, состојки, делови, склопови, потсклопови и полупроизводи.

Ако основната и друга организација на здружениот труд користи средства на глобалната девизна квота противно на одредбата на став 1 од оваа точка, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија на основната и друга организација на здружениот труд ќе ѝ ја намали глобалната девизна квота за двојниот износ на средствата искористени противно на намената од тој став. Ако износот на неправилно искористените средства е помал од 20% од вкупниот износ на утврдената глобална девизна квота, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија на основната и друга организација на здружениот труд вкупниот износ на глобалната девизна квота утврден на таа организација ќе ѝ го намали за 20%.

8. Основните и други организации на здружениот труд можат увозот и плаќањето да го вршат на товар на глобалната девизна квота, во смисла на оваа одлука, почнувајќи од 1 јануари 1976 година.

По исклучок од одредбата на став 1 на оваа точка, основните и други организации на здружениот труд можат увозот и плаќањето на сезонски производи да ги вршат и пред 1 јануари 1976 година, ако за тоа, во поглед на плаќањето, прибават согласност од Народната банка на Југославија, што таа ја дава во согласност со Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

9. Сојузниот секретар за надворешна трговија донесува, по потреба, посебни прописи за начинот на поднесување на барањата од точ. 3 и 6 на оваа одлука и за документацијата што се приложува кон тие барања.

10. Техничко упатство за применување на оваа одлука ќе даде Народната банка на Југославија најдоцна до 1 јануари 1976 година.

11. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 946

19 декември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Берислав Шефер, с. р.

885.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за посебната такса на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/70), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ТАКСА

1. На стоките што се увезуваат, освен на стоките што се ослободени од плаќање на царина според чл. 25 до 30 и чл. 50 и 57 на Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/73 и 28/75), односно на стоките за кои царината се плаќа по намалена стапка според чл. 30 и 50 на Царинскиот закон, се плаќа посебна такса во височина од 10% од вредноста на увезените стоки.

2. На увозот на репродукциони материјали за кои со решението на Сојузниот извршен совет за царинскиот контингент е предвидено намалување на царината, во 1976 година посебна такса исклучително од одредбата на точка 1 од оваа одлука, се плаќа, и тоа:

1) на увозот на производи за кои со решението за царинскиот контингент е предвидено намалување на царината за 50%, по стапка од — — — — — 7%

2) за увозот на производи за кои со решението за царинскиот контингент е предвидено намалување на царината за 40%, по стапка од — — — — — 7,5%

3) на увозот на производи за кои со решението за царинскиот контингент е предвидено намалување на царината за 30%, по стапка од — — — — — 8%

4) на увозот на производи за кои со решението за царинскиот контингент е предвидено намалување на царината за 20%, по стапка од — — — — — 9%

3. На увозот на специфичната опрема што се врши врз основа на решенијата на Сојузниот извршен совет за царинските контингенти, посебната такса, по исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлука се плаќа:

1) на увозот на специфичната опрема за која со решението за царинскиот контингент е предвидено намалување на царината за 50%, посебната такса се плаќа по стапка од 7%, и тоа за:

- производство и пренос на електрична енергија;

- рудници за јаглен;
- рудници, облагородување, топилници и рафинерии на метали;
- високи печки и челичани;
- рудници и облагородување на неметали;
- производство на базни производи во хемиската индустрија;

- производство на кокс;
- искористување на шуми;
- производство на основни земјоделски производи;

- производство на шеќер и масло;
- рударско-геолошки истражувања;
- производство и истражување на нафта и гас;
- изградба на нафтоводи и гасоводи;
- професионална рехабилитација на инвалиди и за опрема што ја користат слепи лица;

2) на увозот на специфичната опрема за која со решението за царинскиот контингент е предвидено намалување на царината за 40%, посебната такса се плаќа по стапка од 7,5%, и тоа за:

- развој на железничкиот сообраќај (само на увозот на локомотиви и докови);

- изградба на објекти од придонесот на југословенските работници прикремено вработени во странство, ако тие објекти се изградуваат во подрачја што според прописите на републиката, односно автономната покраина се сметаат како недоволно развиени;

3) на увозот на специфичната опрема за која со решението за царинскиот контингент е предвидено намалување на царината за 30%, посебната такса се плаќа по стапка од 8%, и тоа за:

- производство на целулоза и дрвни плочи;
- производство на цемент;

4) на увозот на специфичната опрема за која со решението за царинскиот контингент е предвидено намалување на царината за 20%, посебната такса се плаќа по стапка од 9%, и тоа за:

- изградба на складови за основни земјоделски производи;

- развој на туристичкото стопанство со кое се зголемува девизниот нестоковен прилив.

4. Посебната такса од оваа одлука се пресметува и се наплатува на вредноста на увезените стоки, сообразно со одредбите на член 34 од Царинскиот закон.

5. За извршувањето на оваа одлука Сојузната управа за царини води евиденција која опфаќа податоци за: називот на стоките, датумот на увозот, вредноста на стоките, износот на наплатената и износот на ненаплатената посебна такса и за тие податоци поднесува месечни извештаи до Сојузниот секретаријат за финансии.

6. Оваа одлука се применува на увозот на стоките што ќе се врши од 1 јануари до 31 декември 1976 година.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 959
27 декември 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедик, с.р.

886.

Врз основа на член 37д од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА УВОЗ НА РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ И ДЕЛОВИ ЗА МОНТАЖА НА ТРАНЗИТНИ ТЕЛЕФОНСКИ ЦЕНТРАЛИ

1. За увозот и за плаќањето на репродукционите материјали и резервните делови за монтажа на 13 транзитни телефонски центри за потребите на ПТТ мрежа, на организациите на здружениот труд им се утврдува посебен износ на глобалната девизна квота во височина од 300.000.000 динари во девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања.

2. Распределба на посебниот износ на глобалната девизна квота од точка 1 на оваа одлука на одделни организации на здружениот труд ќе изврши Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и цени. За утврдениот износ на посебната глобална девизна квота, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија на секоја организација на здружениот труд ќе ѝ издаде решение.

3. Неискористените средства на посебниот износ на глобалната девизна квота од точка 1 на оваа одлука можат да се користат и во наредната година.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 969
27 декември 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с.р.

887.

Врз основа на член 55 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/73 и 28/75), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ЦАРИНАТА ПЛАТЕНА НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ УПОТРЕБЕНИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ДОМАШНИ СТОКИ ШТО СЕ ИЗВЕЗУВААТ

1. Во Одлуката за условите за враќање на царината платена на увезените стоки употребени во производството на домашни стоки што се извезуваат („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/73) во точка 3 по став 1 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Барањето за враќање на царината се поднесува во рок од 60 дена од денот на здобивањето со правото на враќање на царината.“

Народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина може во оправдани случаи на барање од организација на здружениот труд и друга организација да го продолжи рокот од став 2 на оваа точка.“

Досегашниот став 2 станува став 4.

2. Барањето за враќање на царината за извезени стоки по кои организациите на здружениот труд и други организации до денот на влегувањето во сила на оваа одлука се здобиле со правото на враќање на царината, се поднесува во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 970
27 декември 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с.р.

888.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СУЛФУРНА КИСЕЛИНА

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производство на сулфурна киселина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73 и 28/75) називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производство на сулфурна киселина“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведениите тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи за производство на сулфурна киселина, царината ќе се пресметува по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стап-“

ки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.“.

Во табелата во колона 3, царинската стапка: „5“, на сите места, се брише.

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година“ се заменуваат со зборовите: „1976 година“.

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година.

Е. п. бр. 919

27 декември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

889.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЦЕМЕНТ

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производство на цемент („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 39/74 и 28/75) називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производство на цемент“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема за производство на цемент, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 30%.“.

Во табелата во колона 3, царинската стапка: „5“, на сите места, се брише.

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година“ се заменуваат со зборовите: „1976 година“.

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година.

Е. п. бр. 920

27 декември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

890.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ЗАШТИТНИТЕ РАБОТИЛНИЦИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ИНВАЛИДИ

1. Во Решението за ослободување од плаќање царина на специфичната опрема што се користи во заштитните работилници за професионална рехабилитација на инвалиди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73) во точка 2 зборовите: „1975 година“ се заменуваат со зборовите: „1976 година“.

2. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година.

Е. п. бр. 921

27 декември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

891.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ШЕЌЕР

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во производството на шеќер („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/73 и 28/75) називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на шеќер“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во производството на шеќер, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.“.

Во табелата во колона 3, царинската стапка: „5“, на сите места, се брише.

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година“ се заменуваат со зборовите: „1976 година“.

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година.

Е. п. бр. 922

27 декември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

892.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЈАСТИВИ МАСЛА

1. Во Решението за определување на пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на јастиви масла („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75) називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на јастиви масла“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во производството на јастиви масла, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.“.

Во табелата во колона 3, царинската стапка: „5“, на сите места, се брише.

3. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година, а ќе се применува до 31 декември 1976 година.

Е. п. бр. 923

27 декември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

893.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ФОРМАЛИН

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производството на формалин („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73), називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производство на формалин“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема за производство на формалин, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.“.

сото што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.“.

Во табелата во колона 3, царинската стапка: „5“, на сите места, се брише.

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година“ се заменуваат со зборовите: „1976 година“.

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година.

Е. п. бр. 924

27 декември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

894.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА КАЛИУМОВИ СОЕДИНЕНИЈА

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производството на калиумови соединенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73), називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производство на калиумови соединенија“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема за производство на калиумови соединенија, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.“.

Во табелата во колона 3, царинската стапка: „5“, на сите места, се брише.

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година“ се заменуваат со зборовите: „1976 година“.

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година.

Е. п. бр. 925

27 декември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

895.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА НАТРИУМ-ТРИПОЛИФОСФАТ И НАТРИУМ-СИЛИКОФЛУОРИД

1. Во Решението за определување на пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на натриум-триполифосфат и натриум-силикофлуорид („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75) називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на натриум-триполифосфат и натриум-силикофлуорид“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во производството на натриум-триполифосфат и натриум-силикофлуорид, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.“.

Во табелата во колона 3, царинската стапка: „5“, на сите места, се брише.

3. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година, а ќе се применува до 31 декември 1976 година.

Е. п. бр. 926

27 декември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

896.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА КРИОЛИТ, БЕЛИ САГИ И АЛУМИНИУМ-ТРИФЛУОРИД

1. Во Решението за определување на пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на криолит, бели саги и алуминиум-трифлуорид („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75) називот се менува и гласи: „Ре-

шение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на криолит, бели саги и алуминиум-трифлуорид“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во производството на криолит, бели саги и алуминиум-трифлуорид, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.“.

Во табелата во колона 3, царинската стапка: „5“, на сите места, се брише.

3. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година, а ќе се применува до 31 декември 1976 година.

Е. п. бр. 927

27 декември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

897.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФОСФОРНА КИСЕЛИНА

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема за производство на фосфорна киселина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/74) називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производство на фосфорна киселина“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема за производство на фосфорна киселина, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.“.

Во табелата во колона 3, царинската стапка: „5“, на сите места, се брише.

3. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година, а ќе се применува до 31 декември 1976 година.

Е. п. бр. 928

27 декември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

898.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПОЛИАМИДНИ И ПОЛИОЛЕФИНСКИ ВЛАКНА

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производство на полиамидни и полиолефински влакна („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 7/74, 39/74 и 28/75) називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производство на полиамидни и полиолефински влакна“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема за производство на полиамидни и полиолефински влакна, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.“.

Во табелата во колона 3, царинската стапка: „5“, на сите места, се брише.

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година“ се заменуваат со зборовите: „1976 година“.

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година.

Е. п. бр. 929

27 декември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

899.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВОДОРОД-ПЕРОКСИД

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на водород-пероксид („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74) називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на водород-пероксид“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведе-

ните тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во производството на водород — пероксид, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.“.

Во табелата во колона 3, царинската стапка: „5“, на сите места, се брише.

3. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година, а ќе се применува до 31 декември 1976 година.

Е. п. бр. 930

27 декември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

900.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВЕШТАЧКИ СМОЛИ И ПОЛИАКРИЛАТНИ ДИСПЕРЗИИ

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на вештачки смоли и полиакрилатни дисперзии („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/74) називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на вештачки смоли и полиакрилатни дисперзии“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во производството на вештачки смоли и полиакрилатни дисперзии, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.“.

Во табелата во колона 3, царинската стапка: „5“, на сите места, се брише.

3. Во точка 2 зборовите: „1975 година“ се заменуваат со зборовите: „1976 година“.

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година.

Е. п. бр. 931

27 декември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

901.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУДНИЦИТЕ НА ЈАГЛЕН И ПРИ ОБЛАГОРОДУВАЊЕТО НА ЈАГЛЕН

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во рудниците на јаглен и при облагородувањето на јаглен („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73 и 28/75) називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во рудниците за јаглен и при облагородување на јаглен“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во рудниците за јаглен и при облагородување на јаглен, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.“.

Во табелата во колона 3, царинската стапка: „5“, на сите места, се брише.

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година“ се заменуваат со зборовите: „1976 година“.

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година.

Е. п. бр. 932
27 декември 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

902.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ФУРНИР И НА НЕОБЛАГОРОДЕНИ И ОБЛАГОРОДЕНИ ДРВНИ ПЛОЧИ (ЛЕСОНИТ ПЛОЧИ, ПЛОЧИ ИВЕРИЦИ, ПАНЕЛ ПЛОЧИ, ШПЕР ПЛОЧИ)

1. Во Решението за определување на пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на фурнир и на необлагородени и облагородени дрвни плочи (лесонит плочи, плочи иверици, панел плочи, шпер плочи) — („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74) називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема

што се користи во производството на фурнир и на необлагородени и облагородени дрвни плочи (лесонит плочи, плочи иверици, панел плочи, шпер плочи)“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во производството на фурнир и на необлагородени и облагородени дрвни плочи (лесонит плочи, плочи иверици, панел плочи, шпер плочи), царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 30%.“.

Во табелата во колона 3, царинската стапка: „5“, на сите места, се брише.

3. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година, а ќе се применува до 31 декември 1976 година.

Е. п. бр. 933
27 декември 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

903.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЦЕЛУЛОЗА

1. Во Решението за определување на пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на целулоза („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74 и 28/75) називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на целулоза“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во производството на целулоза, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 30%.“.

3. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година, а ќе се применува до 31 декември 1976 година.

Е. п. бр. 934
27 декември 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

904.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ЕКСПЛОАТАЦИЈАТА НА НАФТА И ПРИРОДЕН ГАС

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во експлоатацијата на нафта и природен гас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73) називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во експлоатацијата на нафта и природен гас“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во експлоатацијата на нафта и природен гас, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.“.

Во табелата во колона 3, царинската стапка „5“, на сите места, се брише.

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година“ се заменуваат со зборовите: „1976 година“.

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година.

Е. п. бр. 935
27 декември 1975 година
Београд

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

905.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУДНИЦИТЕ НА БАКАР И ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА КАТОДЕН БАКАР

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во рудниците на бакар и во производството на катоден бакар („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73 и 28/75) називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во рудниците за бакар и во производството на катоден бакар“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во

рудниците за бакар и во производството на катоден бакар царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.“.

Во табелата во колона 3, царинската стапка: „5“, на сите места, се брише.

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година“ се заменуваат со зборовите: „1976 година“.

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година.

Е. п. бр. 937
27 декември 1975 година
Београд

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

906.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕТИЛЕН И НА ПОЛИЕТИЛЕН И ЗА ТРАНСПОРТ НА ЕТИЛЕН И ПРОПИЛЕН ОД ЈУГОСЛАВИЈА ВО РОМАНИЈА ПРЕКУ ЦЕВОВОДИ

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производство на етилен и полиетилен („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 25/74, 28/75 и 48/75), називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производство на етилен и на полиетилен и за транспорт на етилен и на пропилен од Југославија во Романија преку цевоводи“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи за производство на етилен и на пропилен и за транспорт на етилен и на пропилен од Југославија во Романија преку цевоводи, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.“.

Во табелата во колона 3, царинската стапка: „5“, на сите места, се брише.

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година“ се заменуваат со зборовите: „1976 година“.

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година.

Е. п. бр. 938
27 декември 1975 година
Београд

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

907.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛНО ВЛАКНО

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производство на полиакрилонитрилно влакно („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73 и 28/75) називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на полиакрилонитрилно влакно“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема за производство на полиакрилонитрилно влакно, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.“.

Во табелата во колона 3, царинската стапка: „5“, на сите места, се брише.

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година“ се заменуваат со зборовите: „1976 година“.

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година.

Е. п. бр. 939

27 декември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

908.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ГАСОВОДИ

1. Во Решението за определување пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема што се користи за изградба на гасоводи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75) називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за изградба на гасоводи“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи за изградба на гасоводи, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува раз-

лика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.“.

Во табелата во колона 3, царинската стапка: „5“, на сите места, се брише.

3. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година, а ќе се применува до 31 декември 1976 година.

Е. п. бр. 940

27 декември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

909.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУДНИЦИТЕ НА БОКСИТ И ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА АНОДИ ЗА ЕЛЕКТРОЛИЗА НА АЛУМИНИУМ, НА ГЛИНИЦА И НА АЛУМИНИУМ

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во рудниците на боксит и во производството на аноди за електролиза на алуминиум, на глиница и на алуминиум („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 7/74, 39/74 и 48/75) називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината за увоз на специфичната опрема што се користи во рудниците за боксит и во производството на аноди за електролиза на алуминиум, на глиница и на алуминиум“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во рудниците за боксит и во производството на аноди за електролиза на алуминиум, на глиница и на алуминиум, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.“.

Во табелата во колона 3, царинската стапка: „5“, на сите места, се брише.

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година“ се заменуваат со зборовите: „1976 година“.

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година.

Е. п. бр. 941

27 декември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

910.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУДНИЦИТЕ НА ЖЕЛЕЗНА РУДА, ВО ПОДГОТОВКАТА НА ЖЕЛЕЗНА РУДА И ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА КОКС, ЖЕЛЕЗО И ЧЕЛИК

1. Во Решението за определување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во рудниците на железна руда, во подготовката на железна руда и во производството на кокс, железо и челик („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73 и 28/75) називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во рудниците за железна руда, во подготовката на железна руда и во производството на кокс, железо и челик“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во рудниците за железна руда, во подготовката на железна руда и во производството на кокс, железо и челик, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.“.

Во табелата во колона 3, царинската стапка: „5%“, на сите места, се брише.

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година“ се заменуваат со зборовите: „1976 година“.

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година.

Е. п. бр. 942

27 декември 1975 година
Белград**Сојузен извршен совет**

Претседател,

Џемал Биџиќ, с. р.

911.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72) и член 1 став 2 од Законот за посебната такса на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/70), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА СТАПКА „СЛОБОДНО“ ЗА ОПРЕМАТА ШТО СЕ УВЕЗУВА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОЈУЗОТ НА СЛЕПЕТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Решението за одредување на царинската стапка „Слободно“ за опремата што се увезува за потребите на Сојузот на слепите на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/74) во точка 2 процентот: „2“ се заменува со процентот: „7“.

2. Оваа решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година.

Е. п. бр. 944

27 декември 1975 година
Белград**Сојузен извршен совет**

Претседател,

Џемал Биџиќ, с. р.

912.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНИЛХЛОРИД МОНОМЕР — PVC ВО ПРАВ

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производство на винилхлорид мономер — PVC во прав („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 7/74, 39/74 и 28/75) називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производство на винилхлорид мономер — PVC во прав“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема за производство на винилхлорид мономер — PVC во прав, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.“.

Во табелата во колона 3, царинската стапка: „5%“, на сите места, се брише.

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година“ се заменуваат со зборовите: „1976 година“.

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година.

Е. п. бр. 945

27 декември 1975 година
Белград**Сојузен извршен совет**

Претседател,

Џемал Биџиќ, с. р.

913.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТИТАН-ДИОКСИД

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за произ-

водството на титан-диоксид („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73 и 28/75) називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производство на титан-диоксид“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи за производство на титан-диоксид, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.“.

Во табелата во колона 3, царинската стапка: „5“, на сите места, се брише.

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година“ се заменуваат со зборовите: „1976 година“.

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година.

Е. п. бр. 947

27 декември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Бисдиќ, с.р.

914.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА СТАПКА НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО 1976 ГОДИНА

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
1	2	3
27.04/16	Кокс металуршки	7
27.04/1в	Кокс лезарски	7
27.10/36	Авионски бензин	7,5
28.17/1а	Натриум хидроксид (каустична сода)	7,5
28.35/1а	Натриум сулфид	12
37.02/16	Филмови во ленти — ролни, осетливи на светлина, неекспонирани, дупчени или не, над 8 до 35 mm широчина, освен црно-бел позитив филм од 16 mm, за потреби на кинематографијата и на радио-телевизијата:	
	1) црно-бели	15,4
	2) колор	17
37.02/2	Двојно емулгирани филмови за здравство	9

1	2	3
41.02/2а-2	Други говедски штавени кожи, што не се довршени за изработка на производи од кожа	7,5
41.04/16	Други кози штавени кожи, што не се довршени за изработка на производи од кожа	10
41.04/26	Други јарешки штавени кожи, што не се довршени за изработка на производи од кожа	10
51.01/1а и в	Монофиламенти и други синтетички предива од бескрајни синтетички влакна	14
51.01/2а	Предива од рајон	14
51.01/26	Предива од ацетатни бескрајни влакна	8,5
56.01/1	Синтетички влакна (непрекинати)	14
56.02	Повесма — кабли од бескрајни вештачки или синтетички филаменти за изработка на вештачки или синтетички влакна (непрекинати)	14
56.04/1а	Синтетички влакна, чешлани	14
73.02/2д	Фероволфрам	12
73.02/2с-1	Калциум-силициум до заклучно 75% Si	12
73.02/2з	Ферохром	12
73.02/2и	Фероникел	12
73.02/2ј	Фероалуминиум	12
73.02/2к	Други феролегури	12
73.08	Топло валани ленти од железо или челик во намотки (макари) за повторно валание, за натамошна преработка	8,5
73.12/1а	Топло валани ленти необложени, под 500 mm широчина, за натамошна преработка	11
73.12/2	Ладно валани ленти (динамо и трафо) за електрониндустријата	14
73.13/1-2	Бродски лимови	10,5
73.13/3 и 5	Динамо и трафо лимови за електрониндустријата	10,5
73.13/14	Лимови обложени со калај за изработка на амбалажа, за прехранбената индустрија	11,5
73.15/7-10	Легирани или високојатлеродни челици во прачки или лостови, за производство на алат	14
73.15/20 и 22	Динамо и трафо лимови, од легиран челик за електрониндустријата	14
82.05/36	Други алати за машини и рачни алати	
	Ех.	
	— Дијамантски дискови	17
	— Пили и ленти за дијамантски дискови	17
84.06	Мотори со внатрешно согурување, клипни	
	Ех.	
	Авионски мотори за стопанската авијација	14

2. За производите наведени во точка 1 од ова решение, намалувањето на плаќањето на пресметаната царина ќе се применува до количините утврдени со соодветниот општествен договор и со самоуправната спогодба во согласност со Резолуцијата за основите на заедничката политика на економскиот и социјалниот развој на Југославија во 1976 година.

3. Евиденција за извршувањето на ова решение води Сојузната управа за царини.

Месечен извештај за користењето на повластичата од ова решение Сојузната управа за царини доставува до Сојузниот секретаријат за финансии до 15-ти во месецот за претходниот месец.

4. Ова решение ќе се применува од 1 јануари до 31 декември 1976 година.

5. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 948

27 декември 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

915.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОСНОВНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Решението за определување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи за производство на основни земјоделски производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/73, 64/73, 39/74 и 28/75) називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за производство на основни земјоделски производи“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи за производство на основни земјоделски производи, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана на стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%“.

Во табелата во колона 3, царинската стапка: „5“, на сите места, се брише.

3. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година, а ќе се применува до 31 декември 1976 година.

Е. п. бр. 949

27 декември 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

916.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЛИТИЧКОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛОР И НАТРИУМ-ХИДРОКСИД

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за елек-

тролитичкото производство на хлор и натриум-хидроксид („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73) називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфична опрема за електролитичко производство на хлор и на натриум-хидроксид“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема за електролитичко производство на хлор и на натриум-хидроксид, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%“.

Во табелата во колона 3, царинската стапка „5“, на сите места, се брише.

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година“ се заменуваат со зборовите: „1976 година“.

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година.

Е. п. бр. 950

27 декември 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

917.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПРОИЗВОДИ ВРЗ БАЗА НА ХЛОРАЛКАЛНИ ЕЛЕКТРОЛИЗИ И ПОЛИМЕРИЗАЦИЈА И КОПОЛИМЕРИЗАЦИЈА ВРЗ БАЗА НА ПРОПИЛЕН, ЕТИЛЕНОКСИД И ПРОПИЛЕНОКСИД

1. Во Решението за определување на пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на производи врз база на хлоралкални електролизи и полимеризација и кополимеризација врз база на пропилен, етиленоксид и пропиленоксид („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74 и 28/75) називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на производи врз база на хлоралкални електролизи и полимеризација и кополимеризација врз база на пропилен, етиленоксид и пропиленоксид“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во производството на производи врз база на хлоралкални електролизи и полимеризација и кополимеризација врз база на пропилен, етиленоксид и пропиленоксид, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се до-

дава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.

Во табелата во колона 3, царинската стапка: „5“, на сите места, се брише.

3. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година, а ќе се применува до 31 декември 1976 година,

Е. п. бр. 951

27 декември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедик, с. р.

918.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПОЛИЕСТЕРСКИ ВЛАКНА

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производство на полиестерски влакна („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 39/74 и 28/75), називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производство на полиестерски влакна“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи за производство на полиестерски влакна, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.“.

Во табелата во колона 3, царинската стапка „5“, на сите места, се брише.

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година“ се заменуваат со зборовите: „1976 година“.

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година.

Е. п. бр. 952

27 декември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедик, с. р.

919.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУДНИЦИТЕ ЗА ОЛОВО, ЦИНК И АНТИМОН И ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОЛОВО, ЦИНК И АНТИМОН И НА НИВНИ ПРИДРУЖНИ МЕТАЛИ

1. Во Решението за определување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во рудниците за олово, цинк и антимон и во производството на олово, цинк и антимон и на нивни придружни метали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73 и 28/75) називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во рудниците за олово, цинк и антимон и во производството на олово, цинк и антимон и на нивни придружни метали“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во рудниците за олово, цинк и антимон и во производството на олово, цинк и антимон и на нивни придружни метали, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.“.

Во табелата во колона 3, царинската стапка „5“, на сите места, се брише.

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година“ се заменуваат со зборовите: „1976 година“.

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година.

Е. п. бр. 953

27 декември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедик, с. р.

920.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ФЕНОЛ-МЕЛАМИН-И КАРБАМИД-ФОРМАЛДЕХИДНИ МАСИ ЗА ПРЕСУВАЊЕ (ДУРОПЛАСТ МАСИ)

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производство на фенол-меламин-и карбамид-фор-

малдекидни маси за пресување (дуропласт маси) („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73 и 28/75), називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на фенол-меламин- и карбамид-формалдекидни маси за пресување (дуропласт маси)“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа, специфична опрема што се користи за производство на фенол-меламин- и карбамид-формалдекидни маси за пресување (дуропласт маси), царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.“.

Во табелата во колона 3, царинската стапка „5“, на сите места, се брише.

3. Во точка 2 зборовите: „1975 година“ се заменуваат со зборовите: „1976 година“.

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година.

Е. п. бр. 954

27 декември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

921.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУДАРСКИТЕ И ГЕОЛОШКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА

1. Во Решението за определување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во рударските и геолошките истражувања („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75) називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во рударските и геолошките истражувања“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во рударските и геолошките истражувања, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапки од 5%, намален за 50%.“.

Во табелата во колона 3, царинската стапка „5“, на сите места, се брише.

3. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година, а ќе се применува до 31 декември 1976 година.

Е. п. бр. 955

27 декември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

922.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВЕШТАЧКИ ХЕМИСКИ ГУБРИЊА

1. Во Решението за определување пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на вештачки хемиски губриња („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75) називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на вештачки хемиски губриња“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во производството на вештачки хемиски губриња, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.“.

Во табелата во колона 3, царинската стапка: „5“, на сите места, се брише.

3. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година, а ќе се применува до 31 декември 1976 година.

Е. п. бр. 956

27 декември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

923.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ХЛОР-АЛКАЛНА ЕЛЕКТРОЛИЗА

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема

што се користи за хлор-алкална електролиза („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74 и 28/75) називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за хлор-алкална електролиза“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи за хлор-алкална електролиза, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.“.

Во табелата во колона 3, царинската стапка: „5“, на сите места, се брише.

3. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година, а ќе се применува до 31 декември 1976 година.

Е. п. бр. 957

27 декември 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

924.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ШУМАРСТВОТО

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во шумарството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 7/74 и 39/74) називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во шумарството“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа, специфична опрема што се користи во шумарството, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.“.

Во табелата во колона 3, царинската стапка: „5“, на сите места, се брише.

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година“ се заменуваат со зборовите: „1976 година“.

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година.

Е. п. бр. 958

27 декември 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

925.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА РУДНИЦИ И ЗА ОБЛАГОРОДУВАЊЕ НА НЕМЕТАЛИ

1. Во Решението за определување на пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема за рудници и за облагородување на неметали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/74, 39/74 и 28/75) називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за рудниците и за облагородување на неметали“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема за рудниците и за облагородување на неметали, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.“.

Во табелата во колона 3, царинската стапка: „5“, на сите места, се брише.

3. Во точка 2 зборовите: „1975 година“ се заменуваат со зборовите: „1976 година“.

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година.

Е. п. бр. 960

27 декември 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

926.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ФОСФОРНИ СОЛИ (МИНЕРАЛНИ ФОСФАТИ ЗА ДОБИТОЧНА ИСХРАНА)

1. Во Решението за определување на пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на фосфорни соли (минерални фосфати за добиточна исхрана) — („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75) називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на фосфорни соли (минерални фосфати за добиточна исхрана)“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените

тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во производството на фосфорни соли (минерални фосфати за добиточна исхрана), царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.

Во табелата во колона 3, царинската стапка: „5“, на сите места, се брише.

3. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година, а ќе се применува до 31 декември 1976 година.

Е. п. бр. 961

27 декември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с.р.

927.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПОЛИСТИРОЛ

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производството на полистирол („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73) називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производство на полистирол“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема за производство на полистирол, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.“.

Во табелата во колона 3, царинската стапка: „5“, на сите места, се брише.

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година“ се заменуваат со зборовите: „1976 година“.

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година.

Е. п. бр. 962

27 декември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с.р.

928.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА РАЗБЛАЖЕНА (46%) АЗОТНА КИСЕЛИНА

1. Во Решението за определување на пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на разблажена (46%) азотна киселина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75), називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на разблажена (46%) азотна киселина“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во производството на разблажена (46%) азотна киселина, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.“.

Во табелата во колона 3, царинската стапка: „5“, на сите места, се брише.

3. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година, а ќе се применува до 31 декември 1976 година.

Е. п. бр. 963

27 декември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с.р.

929.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ПРЕНОСНИ ОБЈЕКТИ И ДИСПЕЧЕРСКИ ЦЕНТРИ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО

1. Во Решението за определување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи за изградба на електроенергетски производствени и преносни објекти и диспечерски центри на Заедницата на југословенското електростопанство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/75 и 48/75) називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се ко-

ристи за изградба на електроенергетски производствени и преносни објекти и диспечерски центри на Заедницата на југословеското електростопанство.“

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. Во согласност со Спогодбата за увозот на специфична опрема, репродукциони материјали и делови за изградба на електроенергетски производствени и преносни објекти, што е склучена помеѓу Заедницата на југословенското електростопанство и Југословенското деловно здружение на машиниоградбата и електромашиноградбата врз основа на Одлуката за утврдување на пониска царинска стапка и такса на увезените стоки и за условите под кои пониската царинска стапка и увозна такса се применуваат на увозот на производи — специфична опрема, репродукциони материјали и делови за вграднување, што се користат за изградба на електроенергетски производствени и преносни објекти во електростопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/73 и 32/75), на увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи за изградба на електроенергетски производствени и преносни објекти, како и диспечерски центри на Заедницата на југословенското електростопанство, а до вредностите, односно количините утврдени во усогласените спецификации на опремата, репродукционите материјали и деловите, што како прилози 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1 до 4.15, 5.1 до 5.19 и додатниот прилог 6 сочинуваат составен дел на Спогодбата, што е извршен во 1973, 1974 и 1975 година царината се пресметува и се наплатува по стапка од 5%. На увозот на тие производи што ќе се изврши во 1976 година царината ќе се пресмета по стапка од 5% и на така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75), и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.“

3. Во точка 2 уводната реченица се менува и гласи:

„2. Независно од условите за намалување на царината предвидени во точка 1 од ова решение, на увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи за изградба на електроенергетски производствени и преносни објекти и диспечерски центри на Заедницата на југословенското електростопанство, а кои производи не се опфатени со Спогодбата од точка 1 на ова решение, царината ќе се пресмета и ќе се наплати на начинот определен во точка 1 на ова решение.“

4. Во точка 5 зборовите: „пропишаните царински стапки и царинските стапки утврдени со ова решение“ се заменуваат со зборовите: „царината пресметана според пропишаните стапки и царината пресметана и наплатена на начинот предвиден со ова решение.“

5. Во табелите во колона 3, царинската стапка: „5“, на сите места, се брише.

6. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година, а ќе се применува до 31 декември 1976 година.

Е. п. бр 964

27 декември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

930.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА КАЛЦИНИРАНА СОДА

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производството на калцинирана сода („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73 и 28/75) називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производството на калцинирана сода“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи за производство на калцинирана сода, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.“

Во табелата во колона 3, царинската стапка: „5“, на сите места, се брише.

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година“ се заменуваат со зборовите: „1976 година“.

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година.

Е. п. бр. 965

27 декември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

931.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 53/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА УВОЗ НА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73 и 45/73) во точка 1 се вршат следните измени:

1) тарифните броеви 25 02/26, 28 44/3, 29 27/1, 31 04/2, 84 08, 84 59, 87 08, 88 01, 88 02/1, 88 03/1 и 2а, 89 05/2, 89 01/1и 2б, в и г, 89 02/1, 89 04, 90 06, 90 21 и 92 12/1а, како и наименувањата и царинските стапки кон тие тарифни броеви — се бришат;

2) во следните тарифни броеви, во колона 3 се менуваат царинските стапки, така што новите царински стапки изнесуваат:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
1	2	3
27.10/3a	Керозин	5
27.10/7	Друго Ех. — Гориво за млазни авиони	5
28.15/1	Сулфиди на јаглород Ех. — Јаглен дисулфид	5
28.17/16	Натриум хидроксид (каустична сода) во цврста состојба или во раствор произведена по електролитски пат	5
29.02/4	Винилхлорид мономер	5
29.03/1	Сулфонати на масни киселини Ех. — Алфаолефини	5
29.14/3г	Винилацетат	5
29.14/3д	Други естри: Ех. — Метилакрилат — Акрилати	5 5
29.14/4б	Натриум бензоат	5
29.15/1г	Друго Ех. — Итаконска киселина	5
29.23/5	Друго Ех. — Метилхидроксилетил амониум метосулфат	5
29.28	Диазо-азо, и азокси соединенија Ех. — Азобисисобутилонитрил	5
29.30	Други азотни соединенија Ех. — Изоцијанати за полиуретани	5
29.31/8	Друго Ех. — Тиуреа диоксид	5
29.35/12	Друго Ех. — Капролактан	5
31.03/2a	Супер фосфати	5
32.05/3	Синтетички органски материи за бојосување Ех. — Азо-бои — Бои синтетички, органски други	5 5
33.01/1	Растителни етерични масла Ех. — Цитронско — Од портокали и од мандарини	5 5
33.01/2	Синтетични мирисливи материи и концентрати што се употребуваат во парфимеријата	5
33.01/3	Синтетични мирисливи материи што се употребуваат во индустријата на храна и пијачки	5
38.19/1н	Друго Ех. — Средства против пенеење	5
39.01/3	Полиестри Ех. — Полиестер во луспи, гранулат и прав	5
39.01/4	Полиамиди Ех. — Гранулат и прав на полиамид	5
39.01/8	Друго Ех. — Полиестри за полиуретани	5

1	2	3
49.11/1	Слики, гравури, фотографии Ех. — Слободни листови без печатен текст за книги што се издаваат во рамките на копродукција на странски и домашни издавачки претпријатија	5
51.01/1в	Други синтетични предива Ех. — Синтетичка коса за кукли	5
84.35/1	Големи ротациони машини	5
88.03/2б	Други делови на стоки од тар. број 88.02 Ех. — Делови за авиони на стопанската авијација	5
89.03	Пловечки светилници, противпожарни пловила, пловечки багери од сите видови, пловечки дигалки и други пловила за кои е пловидбата споредна во однос на нивната главна функција; пловечки докови: 1) Пловечки докови 4) Друго Ех. — Пловила за отстранување нечистотија од морска вода	5 5
92.12	Грамофонски плочи и други регистратори на звук или слично; матрици за производство на грамофонски плочи, приготвени отпосоци (blanks) за грамофонски плочи, филмови за механичко снимање на звук, приготвени ленти, жици, ремења и слични предмети што се употребуваат за звучни или слични снимања: 2) Магнетофонски ленти и сл. Ех. — Магнетофонски ленти за потреби на кинематографијата и радиотелевизијата	5
2. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година.		
Е. п. бр. 966 27 декември 1975 година Белград		

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедик, с.р.

932.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУДНИЦИТЕ НА ЖИВА И ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЖИВА

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во рудниците на жива и во производството на жива („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73) називот се менува и гласи: „Решение за намалување

на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во рудниците за жива и во производството на жива“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во рудниците за жива и во производството на жива, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.“

Во табелата во колона 3, царинската стапка: „5“, на сите места, се брише.

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година“ се заменуваат со зборовите: „1976 година“.

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година.

Е. п. бр. 967

27 декември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

933.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА АМОНИЈАК

1. Во Решението за определување пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на амонијак („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75) називот се менува и гласи: „Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на амонијак“.

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и гласи: „На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во производството на амонијак, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.“

Во табелата во колона 3, царинската стапка: „5“, на сите места, се брише.

3. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1976 година, а ќе се применува до 31 декември 1976 година.

Е. п. бр. 968

27 декември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

934.

Врз основа на член 57 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ И ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВИТЕ НА ОБВРСКИТЕ ДО СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

Член 1

Корисникот на општествени средства ѝ ги пријавува на Службата на општественото книговодство кај која се води неговата жиро-сметка (во натамошниот текст: Службата), на начинот пропишан со овој правилник, обврските настанати до 31 декември 1975 година што втасуваат за плаќање до 25 јануари 1976 година, и тоа посебно обврските што се предмет на мултилатералната компензација а посебно другите определени обврски.

Член 2

Учесниците во мултилатералната компензација (во натамошниот текст: учесниците во компензацијата) од член 53 став 1 на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства (во натамошниот текст: Законот) се определени корисници на општествени средства, и тоа:

1) основните и други организации на здружениот труд и нивните заедници од областите 1 до 8 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации и државните органи според дејностите, која е составен дел на Правилникот за распоредување на корисниците на општествен имот според нивните дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/64, 50/64, 11/65 и 13/65);

2) основните и други организации на здружениот труд во здравствената дејност (гранка 915-00) и самоуправните интересни заедници на здравственото осигурување на работниците, освен работните заедници што вршат определени работи за тие самоуправни интересни заедници;

3) банките, освен Народната банка на Југославија и народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини;

4) заедниците за осигурување на имот и лица. Работните заедници што вршат определени работи за банките и работните заедници што такви работи вршат за заедниците за осигурување на имот и лица не се учесници во компензацијата.

Учесниците во компензацијата од став 1 на овој член за мултилатералната компензација своите обврски ги пријавуваат според другите учесници во компензацијата што се наведени во Пописот на учесниците во задолжителната мултилатерална компензација, што го издава Службата.

Член 3

Учесниците во компензацијата за мултилатералната компензација (во натамошниот текст: компензацијата) ги пријавуваат обврските настанати до 31 декември 1975 година што втасуваат за плаќање до 25 јануари 1976 година, а до денот на пријавувањето не се намирани, и тоа:

1) обврските настанати по основ на должничковерителски односи од член 2 став 3 на Законот;

2) обврските спрема самоуправните интересни заедници на здравственото осигурување на работниците, по основ на придонесот од доходот за здравствено осигурување;

3) обврските спрема заедниците за осигурување на имот и лица, по основ на премија на осигурувањето;

4) обврските по основ на отплата на кредити, освен обврските за чија отплата е дадена меница со авал;

5) обврските за чие плаќање е донесена судска одлука за дозвола за извршување, издаден акцентен налог, односно налог за намирување на обврската спрема самоуправната интересна заедница на здравственото осигурување на работниците по основ на придонесот од доходот за здравствено осигурување, како и налог на Службата издаден во смисла на член 23 став 4 од Законот за обезбедување на плаќања на инвестициите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 30/75) што кај Службата се воведени во евиденцијата за редоследот на приемот на основите за наплата, за компензација се пријавуваат поединечно според основот за наплата и независно од височината на износот на обврската. При пријавувањето на обврската по судска одлука за дозвола за извршување се зема вкупно досудениот износ од диспозитивот на решението за извршување (главница, трошоци на спорот и пресметан износ на камата).

Покрај обврските од став 1 на овој член, одделни учесници во компензацијата се должни да ги пријават и своите обврски по други основи, и тоа:

1) банките — втасаните обврски по основ на кредитите за обртни средства, договорени до 31 декември 1975 година, што не им се ставени на располагање на корисниците на кредитите до денот на поднесувањето на пријавата;

2) заедниците за осигурување на имот и лица — обврските по основ на осигурување на 31 декември 1975 година, што втасале а не се намирани до денот на поднесувањето на пријавата;

3) самоуправните интересни заедници на здравственото осигурување на работниците — обврските спрема организациите на здружениот труд од здравствената дејност на 31 декември 1975 година, што не се намирани до денот на поднесувањето на пријавата.

По исклучок од ст. 1 и 2 на овој член, за компензација не се пријавуваат:

1) обврските што спрема еден учесник во компензацијата изнесуваат помалку од 100 динари, освен во случајот од точка 5 став 1 на овој член;

2) обврските по основ на инвестиции чие плаќање е обезбедено со инструментите за обезбедување на плаќањата дадени според одредбите на Законот за обезбедување на плаќања на инвестициите;

3) обврските за чие плаќање корисникот на општествени средства ѝ издал налози на Службата пред поднесувањето на пријавата за компензација, а тие налози не се извршени поради недостиг на средства на жиро-сметката на банката кај која се средствата од тој корисник вклучени како депозити по видување (член 39 став 6 од Законот за Службата за општественото книговодство);

4) обврските на основната организација на здружениот труд спрема другите основни организации на здружениот труд, ако своето работење го вршат преку една жиро-сметка кај Службата.

Член 4

Учесниците во компензацијата своите обврски ѝ ги пријавуваат на Службата на образецот на Службата — Пријава за учество во мултилатералната компензација (во натамошниот текст: образецот МК-СОК), што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Во образецот МК-СОК обврските се искажуваат во апсолутни износи заокружени на нула, односно пет пари.

Член 5

Учесниците во компензацијата образецот МК-СОК го пополнуваат посебно за обврските од член 3 став 1 точ. 1 до 4 и став 2, а посебно за обврските од член 3 став 1 точка 5 од овој правилник и ги доставуваат до Службата во по два примерока најдоцна до 27 јануари 1976 година.

Учесниците во компензацијата, што немаат обврски од член 3 ст. 1 и 2 на овој правилник, ја известуваат за тоа Службата писмено во рокот од став 1 на овој член.

Член 6

Учесникот во компензацијата е должен да изврши срамнување на пријавените обврски за компензацијата од член 3 став 1 точка 5 од овој правилник со состојбата на тие обврски искажана кај Службата во евиденцијата за редоследот на приемот на основите за наплата.

При срамнувањето на обврските од став 1 на овој член, работникот во Службата го запишува во соодветната колона на образецот МК-СОК бројот под кој основот за наплата, на кој се однесува пријавената обврска, е запишан во евиденцијата за редоследот на приемот на основите за наплата и заверува дека се опфатени сите обврски од таа евиденција, што според одредбите на овој правилник се предмет на компензацијата, а се запишани во таа евиденција до 27 јануари 1976 година.

Член 7

Во периодот од 27 јануари 1976 година до денот на спроведувањето на резултатите на компензацијата преку жиро-сметките на учесниците во компензацијата Службата престанува со извршување на основите за наплата пријавени за компензација.

Во периодот од став 1 на овој член Службата ќе ги извршува обврските од евиденцијата за редоследот на приемот на основите за наплата што не се пријавени за компензација, и тоа:

1) обврските што во таа евиденција се запишани пред обврските што се пријавени за компензација;

2) обврските од таа евиденција според редоследот по обврските пријавени за компензација, ако учесникот во компензацијата располага со средства за нивно извршување над износот потребен за намирување на таквите обврски пријавени за компензација.

Член 8

Резултатите од компензацијата Службата ги спроведува преку жиро-сметките на учесниците во компензацијата на образецот на Службата — Налог за пресметка по мултилатералната компензација (во натамошниот текст: образецот 47 — МК-СОК).

Кон налогот од став 1 на овој член, Службата доставува до учесникот во компензацијата, на образците на Службата, Извештај за извршената компензација и Извештај за неискомпензираните обврски и побарувања.

Член 9

Резултатите од компензацијата на обврските и на побарувањата на заедницата за осигурување на имот и лица, Службата ги спроведува преку жиро-сметката на работната заедница што ги врши работите за односната заедница за осигурување на имот и лица.

Во рок од десет дена од денот на приемот на извештаите од член 8 став 2 на овој правилник, работната заедница од став 1 на овој член составува пресметка на наплатените премии на осигурувањето, односно на намирените обврски по основ на осигурувањето и на Службата ѝ доставува налог за пренос на наплатената премија на осигурувањето во корист на сметката 842-448 — Наплатени премии на осигурувањето, налог за распределба на наплатената премија на осигурувањето и соодветни налози во врска со намирените обврски по основ на осигурувањето.

Член 10

Во рок од десет дена од денот на приемот на извештаите од член 8 став 2 на овој правилник, самоуправната интересна заедница на здравствен-

ното осигурување на работниците и поднесува на Службата налози на товар и во корист на сметката 843-16 — Придонес од доходот за здравствено осигурување на работниците на стопанството, односно на товар и во корист на сметката 843-21 — Придонес за здравствено осигурување на работниците на нестопанството, на износите на придонесот од доходот за здравствено осигурување на работниците наплатени преку компензација.

Член 11

Корисниците на општествени средства од член 1 на Законот и ги пријавуваат на Службата обврските наведени во член 3 на овој правилник, и тоа:

1) учесниците во компензацијата — тие обврски спрема корисниците на општествени средства што не се учесници во компензацијата;

2) другите корисници на општествени средства — тие обврски спрема сите корисници на општествени средства.

Пријавата на обврските од став 1 на овој член корисниците на општествени средства ја поднесуваат на образецот на Службата — Пријава на ненамирените обврски (во натамошниот текст: образецот НО-СОК), што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Корисниците на општествени средства образецот НО-СОК го пополнуваат во два примерока и ги доставуваат на Службата најдоцна до 27 јануари 1976 година.

Износите во образецот НО-СОК се искажуваат во апсолутни износи заокружени на нула, односно пет пари.

Член 12

Пријавување на обврските според одредбите на овој правилник не вршат основните и други организации на здружениот труд во стечај и основните и други организации на здружениот труд за кои е донесено решение за отворање постапка за присилно порамнување.

Член 13

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-13483/1

26 декември 1975 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,

Момчило Цемскиќ, с. р.

СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

ПРИЈАВА

ОБРАЗЕЦ МК-СОК

ФИЛИЈАЛА _____

ЗА УЧЕСТВО ВО МУЛТИЛАТЕРАЛНАТА КОМПЕНЗАЦИЈА

(НАЗИВ НА НАЛОГООДАВЕЦОТ)		(МЕСТО)		(ЖИРО-СМЕТКА)	
ЗА ШИФРАТА НА ДОВЕРИТЕЛОТ Е ОДГОВОРЕН ПОДНОСИТЕЛОТ НА ПРИЈАВАТА		ВРЗ ОСНОВА НА ОВОЈ НАЛОГ ПРЕКУ КОМПЕНЗАЦИЈА ИЗВРШЕТЕ ПЛАЌАЊЕ НА ДОЛУНАВЕДЕНИТЕ НАШИ ОБВРСКИ ВО ЦЕЛОСТ ИЛИ ДЕЛУМНО ВО РАМКИТЕ НА СРЕДСТВАТА ПРЕСНЕТАНИ ВО НАША КОРИСТ			
ШИФРА НА НАЛОГООДАВЕЦОТ		ДАТ НА ПРИЕМОТ НА ПРИЈАВАТА		ВКУПНО	
СТРАНА		РЕДОСЛЕД НА НАПЛАТАТА		ИЗНОС	
		БРОЈ ОДЕБИ-ДЕНЦИЈАТА		ДИНАРИ	
		ИМЕНА		ПАРИ	
КОНТРОЛА НА ПРИЕМОТ	РЕДЕН БРОЈ	ШИФРА ОД ПОЛИСОТ НА УЧЕСНИЦИТЕ	НАЗИВ	МЕСТО	ИЗНОС
	01				
	02				
	03				
	04				
	05				
	06				
	07				
	08				
	09				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
КОНТРОЛА НА ПОДНОСИТЕЛОТ	15				

(МЕСТО И ДАТУМ)

(ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНОТО ЛИЦЕ)

ЗАБЕЛЕШКА:

1. Во заглавјето на овој образец, на секоја страна, учесникот во компензацијата ги запишува на определеното место:

— седиштето на организационата единица на Службата на која и ја поднесува пријавата (на пример: 60800, 60801 итн.);

— називот и местото на седиштето на учесникот во компензацијата;

— бројот на жиро-сметката кај Службата (седиштето на организационата единица на Службата, основната сметка и партијата);

— својата шифра од Пописот на учесниците во задолжителната мултилатерална компензација;

— бројот на страницата на пријавата (почнувајќи од 001);

— вкупниот износ на обврските пријавени на односната страна на образецот.

2. Податокот за местото и датумот во левиот долен агол на овој образец го запишува учесникот во компензацијата, а датумот на приемот на пријавата во заглавјето на овој образец го запишува организационата единица на Службата што ја примила пријавата.

3. Во колоните на овој образец, предвидени за внесување на податоци за доверителот, учесникот во компензацијата ги внесува: шифрата на односниот доверител од Пописот на учесниците во задолжителната, мултилатерална компензација, точниот назив и местото на седиштето на доверителот.

Шифрата на доверителот се утврдува во Пописот на учесниците во задолжителната мултилатерална компензација врз основа на називот на доверителот и бројот на неговата жиро-сметка.

Обврската по основ на премијата на осигурувањето се пријавува според шифрата што во Пописот на учесниците во задолжителната мултилатерална компензација е дадена за заедницата за осигурување на имот и лица со која е склучен договор за осигурување.

При пријавувањето на обврските по основ на придонесот од доходот за здравствено осигурување, од Пописот на учесниците во задолжителната мултилатерална компензација се зема шифрата на заедницата на здравственото осигурување на работниците на која, според важечките прописи, ѝ припаѓа утврдениот износ на обврската по основ на придонесот од доходот за здравствено осигурување.

4. Во колоната „Редослед на наплатата“ (број од евиденцијата и ознака) податоците ги внесува организационата единица на Службата на посебните листови од овој образец поднесени според одредбата на член 6 став 2 од овој правилник.

5. Во колоната „Намена“ подносителот на пријавата ја запишува шифрата преку која е изразен основот на плаќањето, и тоа:

30 — Плаќања по основ на набавка на материјали, услуги и купување на трговски стоки,

35 — Платени договорни обврски,

39 — Платени други законски обврски,

73 — Исплати за други инвестиции во тек,

77 — Отплати на комерцијални кредити во земјата и во странство,

93 — Вратени позајмици и отплати по кредити на банките,

95 — Вратени средства примени од други корисници на општествени средства,

99 — Други издавања.

6. Во колоната „Износ“ подносителот на пријавата го запишува вкупниот износ на обврската спрема односниот доверител, по ист основ на плаќање, односно со иста шифра на намената.

7. Податоците се пополнуваат читливо, со хемиски или мастилен молив, а кај износот секој број мора да биде запишан во соодветната куќичка.

8. Секоја страница од овој образец ја потпишуваат лицата овластени за располагање со средствата на жиро-сметката и ја заверуваат со печат на учесникот во компензацијата.

СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

ФИЛИЈАЛА _____

ПРИЈАВА

НА НЕНАМИРЕНИТЕ ОБВРСКИ

ОБРАЗЕЦ НО - СОК

(ИЗВИВ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ПРИЈАВАТА)

(МЕСТО)

(ЖИРО-СМЕТКА)

(ДЕЈНОСТ)

ВРЗ ОСНОВА НА ЧЛ 54 И 56 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО ПОМЕГУ КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ГИ ПРИЈАВУВАМ НЕНАМИРЕНИТЕ ОБВРСКИ ШТО НЕ СЕ ОПФАТЕНИ СО МУЛТИЛАТЕРАЛНАТА КОМПЕНЗАЦИЈА

(СТРАНА)

РЕДЕН БРОЈ	ПОДАТОЦИ ЗА ДОВЕРИТЕЛОТ		ИЗНОС	ИМЕНА НА	ИЗНОС
	БРОЈ НА ЖИРО-СМЕТКАТА	НАЗИВ			
	СОБСТВЕНО	СМЕТКА	ИНА	ПАРТИЈА	
0 1					
0 2					
0 3					
0 4					
0 5					
0 6					
0 7					
0 8					
0 9					
1 0					
1 1					
1 2					
1 3					
1 4					
1 5					
1 6					
1 7					

(МЕСТО И ДАТУМ)

(ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНОТО ЛИЦЕ)

ВКУПНО

ЗАБЕЛЕШКА:

1. Во заглавјето на овој образец, на секоја страна, корисникот на општествени средства ги запишува:

— седиштето на организационата единица на Службата на која ѝ ја поднесува пријавата;

— називот и местото на седиштето на подносителот на пријавата;

— бројот на жиро-сметката;

— групата, односно подгрупата на дејноста во која е распореден според Номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации и државните органи според дејностите (на пример: 515-10, 412-22 итн.);

— бројот на страницата на пријавата (почнувајќи од 001).

2. Во соодветните колони на овој образец корисникот на општествени средства ги внесува, за секој доверител, следните податоци:

— бројот на жиро-сметката (односно на сметката на издвојните средства) на која треба да се изврши уплата на обврската (на пример: 60802601000016);

— точниот назив на доверителот и местото на неговото седиште;

— областа во која односниот доверител е распореден според дејноста што ја врши (на пример: за трговските претпријатија — областа 6; за занаетлиските претпријатија — областа 7 итн.);

— основот на плаќањето изразен преку шифрата 30 — за обврските по основ на набавени стоки, односно користени услуги, или 73 — ако се во прашање обврски по основ на инвестиции (набавена опрема и др.) чие плаќање не е обезбедено со инструментите за обезбедување на плаќањата во смисла на Законот за обезбедување на плаќања на инвестициите;

— износот на обврската спрема односниот доверител.

3. Збирот на обврските искажани на една страница од овој образец се запишува во десниот долен агол на образецот.

4. Забелешките од точ. 6 до 8 дадени кон образецот МК-СОК се применуваат и при пополнувањето на овој образец.

935.

Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, број 273 од 25 ноември 1975 година што излегува на германски јазик во Франкфурт, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/398

12 декември 1975 година

Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с.р.

936.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „L'EUROPEO“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на списанието „L'Europeo“, број 47 од 21 ноември 1975 година што излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/240

11 декември 1975 година

Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с.р.

937.

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за воените инвалиди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СНАБДУВАЊЕТО НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ СО ПРОТЕЗИ, ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА, СО ПОМОШНИ И САНИТАРНИ СПРАВИ

Член 1

Во Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за снабдувањето на воените инвалиди со протези, ортопедски и други помагала, со помошни и санитарни справи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/75) во член 19 став 1 се менува и гласи:

„На корисниците на помагалата од чл. 3, 4, 11, 12 и 13 што тие помагала ги користат поради телесни оштетувања што не се непосредна последица од воен инвалидитет, не можат по истекот на прописаниот рок на траењето да им се издаваат налози за изработка на помагала, односно да им се дава паушален надомест за купување на помагало, додека Комисијата не ќе утврди дека постои потреба од такво помагало. При замената на тие помагала не треба повторно да се утврдува дека постои потреба од нив.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1084/1

29 декември 1975 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за прашања
на борците и воените инвалиди,
Мара Радик, с.р.

938.

Врз основа на член 91 став 4 од Законот за воените инвалиди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО

Член 1

Во Правилникот за височината на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/73) во член 5 став 1 бројот: „100“ се заменува со бројот: „200“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1085/1

29 декември 1975 година

Белград

Претседател

на Сојузниот комитет за прашања
на борците и воените инвалиди,

Мара Радик, с. р.

939.

Врз основа на член 33 став 2 од Законот за ревалоризација на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка на корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/75 и 60/75), директорот на Сојузниот завод за статистика донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТА И НА ГРАДЕЖНИТЕ УСЛУГИ ВО 1975 ГОДИНА

1. Се утврдува дека цените на средствата за работа (орудијата за работа) пораснале во 1975 година за 21%.

2. Се утврдува дека цените на градежните услуги (изградба на градежни објекти и на други градежни работи), пораснале во 1975 година за 25%.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува врз завршните сметки за 1975 година.

Бр. 0601-6689/1

18 декември 1975 година

Белград

Директор

на Сојузниот завод
за статистика,

Ибрахим Латифиќ, с. р.

940.

Врз основа на член 83 став 2 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72, 71/72, 52/73 и 36/75) и член 62 точка 14 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72 и 36/75), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ ШТО ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ МОЖАТ ДА ГИ КУПУВААТ ВО СТРАНСТВО

1. Овластените банки можат, заради извршување на тековните плаќања, да ги купуваат во странство девизите определени со Одлуката за видовите на девизите што се сметаат како девизи од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/73, 27/73, 69/73, 39/74, 57/74 и 34/75).

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на девизите што овластените банки можат да ги купуваат во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/74).

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 90

17 декември 1975 година

Белград

Го заменува
претседателот на
Советот на гувернерите,
вицегувернер
на Народната банка
на Југославија,
Јошко Штрукељ, с. р.

941.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АЗБЕСТНА ЛЕПЕНКА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 28 мај 1975 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за азбестна лепенка, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

Дин/тона

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1) азбестни плочи од 0,5 mm | 15.010 |
| 2) азбестни плочи од 1 до 10 mm | 5.841 |

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производе од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3919 од 26 декември 1975 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставници на производителите: „Босна-азбест“ — Босанско Петрово Село и „Страгари-азбест“ — Страгари.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Технохемија“ — Белград, „Астра“ — Љубљана, „Јеклотехна“ — Марибор, „Југоазбест“ — Младеновац, „Млиноопскрба“ — Загреб, „Фероелектро“ — Сараево, Железарна — Јесенице, Ливница — Белград и „Меркур“ — Крањ.

942.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВАКУМИРАНА СОЛ ЗА ЧОВЕЧКА ИСХРАНА

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 16 април 1975 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за вакумирана сол за човечка исхрана, со тоа што производителската организација на здружениот труд да може да ги зголеми своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени за вакумирана сол за човечка исхрана да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/kg
1) пакување од 1 kg	170
2) пакување од 10 kg	1,58
3) пакување од 50 kg	1,55

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2697 од 26 декември 1975 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Сода-со“ — Тузла.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Центропром“ — Белград, „Србија“ — Крагуевац, „Сотекс“ — Нови Сад, „Центроколонијал“ — Нови Сад, „Тргопромет“ — Суботица, „Центроколонијал“ — Скопје, „Крушевац-пром“ — Крушевац, „Славија“ — Скопје, „Банат“ — Зрењанин, „Градина“ — Титово Ужице, „Славија“ — Нови Сад, „Тргопромет-звезда“ — Загреб, „Велпром“ — Тузла, „Велепрехрана“ — Бања Лука, УПИ Велепродаја — Сараево, „Конзум“ — Сараево, „Прогрес“ — Зеница, „Меркатор“ — Љубљана, „Меркс“ — Целје, „Крлонијал“ — Марибор и „Емона“ — Љубљана.

943.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СОЛ ЗА ПОСИПУВАЊЕ НА ПАТИШТА

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 20 декември 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за сол за посипување на патишта, со тоа што производителската организација на здружениот труд да може да ги зголеми своите затечени продажни цени, при постојните услови на продаж-

бата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/kg
1) сол за посипување на патиштата, пакувана во полиетиленски вреќи од 50 kg	0,43
2) сол за посипување на патиштата, во ринфуза	0,40

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 4422 од 26 декември 1975 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Сода-со“ — Тузла.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Пут“ — Белград, Пословно удружење за цесте и путеве — Љубљана, Подузеке за путеве — Загреб и Предузеке за путеве — Сараево.

944.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 9 јули 1975 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за енергетски трансформатори, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 7%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 4651 од 25 декември 1975 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Раде Кончар“ — Загреб, „Енергоинвест“ — Сараево и „Минел“ — Белград.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 21 купувач-потрошувач потписник на Спогодбата.

945.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДОДЕЦИЛБЕНЗОЛ СУЛФОНСКА КИСЕЛИНА И ЗА ДОДЕЦИЛБЕНЗОЛ СУЛФОНАТ ПАСТА

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 20 ноември 1975 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за додецилбензол сулфонска киселина и за додецилбензол сулфонат паста, со тоа што про-

избодителската организација на здружениот труд да може да ги зголеми своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/т
1) додесилбензол сулфонска киселина	12.800
2) додесилбензол сулфонат наста	7.000

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 6355 од 25 декември 1975 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Прва Искра“ — Барич.

Претставници на купувачите-потрошувачите: „Сапоина“ — Осиск, „Албус“ — Нови Сад, „Мерима“ — Крушевац, „Златорог“ — Марибор, „Лабуд“ — Загреб и „Ривјера“ — Котор.

946.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛИМЕНИ ЕМАЈЛИРАНИ КАДИ ЗА БАЊАЊЕ И ЗА ЛИМЕНИ ЕМАЈЛИРАНИ WC КАЗАНЧИЊА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 25 јуни 1975 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за лимени емајлирани кади за бањање и за лимени емајлирани WC казанчиња, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, во просек до 12%, а според ценовникот што е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 4421 од 24 декември 1975 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: ЕМО — Целје и „Метал-емајл“ — Босански Брод.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 21 купувач-потрошувач потписник на Спогодбата.

947.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕДНОВЕРИЖНИ И ДВОВЕРИЖНИ ТРАНСПОРТЕРИ И ЗА ТРАНСПОРТЕРИ СО ГУМЕНА ЛЕНТА И ЗА НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 29 април 1975 го-

дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за едноверижни и двоверижни транспортери и за транспортери со гумена лента и за нивни резервни делови, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, и тоа за:

1) едноверижни и двоверижни транспортери и транспортери со гумена лента во просек до 19%, според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата;

2) резервни делови за транспортер EVT — 120 до 26%;

3) за другите резервни делови до 18%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3518 од 18 декември 1975 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Стрoјна то-варна — Трбовле и „Геомашина“ — Земун

Претставници на купувачите-потрошувачи: 7 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

948.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА ПОЛУКАЛОРИЧЕН КАОЛИН

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 27 јуни 1975 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечената цена за полукалоричен каолин, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, за полукалоричен каолин, пакуван во вреќи од 50 kg, така што највисоката продажна цена да изнесува 1.422 динари за една тона.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цената и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 4333 од 17 декември 1975 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: Рудник каолина „Чрна“ — Камник.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Кембоја“ — Загреб, „Хемкологор“ — Белград, „Технохемија“ — Белград, „Боја“ — Белград, „Центропром“ — Белград, „Електрометал“ — Белград, „Славија“ — Нови Сад, „Маврица“ — Љубљана, „Кемо“ — Љубљана, „Техномеркатор“ — Цеље, „Војводина“ — Сремска Митровица и „Татин“ — Марибор.

949.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БЕНТОНИТ U-73

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 5 јуни 1975 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за бентонит U-73, со тоа што производителската организација на здружениот труд да може да ги зголеми своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоката продажна цена за бентонит U-73 да изнесува 1.400 дин/тона.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цената и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3918 од 22 декември 1975 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е определен со Спогодбата.

Претставник на производителот: ИНА-Петрокемија — Кутина.

Претставници на купувачите-потрошувачи: ИНА-Нафтаплин — Загреб, „Геотехника“ — Загреб и Геолошки завод — Љубљана.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ТОЧКА 8 И ТОЧКА 12 СТАВ 3 ОД УПАТСТВОТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ НА ВОЕНИОТ ИНВАЛИДИТЕТ

I. Уставниот суд на Југославија, со Решението У-бр. 19/75 од 4 јуни 1975 година, поведе постапка за оценување на законитоста на точка 8 и точка 12 став 3 од Упатството за утврдување на процентот на воениот инвалидитет, што го донесе сојузниот секретар за труд и социјална политика на 22 март 1973 година.

Со одредбите на точка 8 од наведеното упатство е пропишано воениот инвалидитет по основ на болест да се утврдува според природата и степенот на болеста, а врз основа на постојната медицинска документација дека болеста настанала за време и како последица од вршењето на должноста од чл. 3 до 7 од Законот за воените инвалиди, односно дека во тоа време е влошена, или настанала пред тоа време односно после без причинска врска со околностите од чл. 3 до 7 на Законот. Со точка 12 став 3 од Упатството е пропишано дека функционалните оштетувања без видни траги, настанати како последица од околностите од чл. 3 до 7 од Законот, не се земаат предвид ако не се медицински, а не преку сведоци, утврдени во рок од две години од денот на престанувањето на тие околности, односно ако во тој рок не се верификувани како последица од повреда.

Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди, образложувајќи ги оспорените одредби, наведува дека настапувањето на болеста

во војна треба да се докаже со писмени медицински исправи што потекнуваат од времето на војната или непосредно по војната, бидејќи од медицинското становиште не може да се прифати дека болеста настанала во војна ако се докажува само со изјави на сведоци.

II. Оценувајќи ја законитоста на точка 8 и точка 12 став 3 од Упатството за утврдување на процентот на воениот инвалидитет, Уставниот суд на Југославија утврди дека Уставот на СФРЈ во член 213 став 1 определува дека во поединечни предмети за правата и обврските може да се решава само во постапка пропишана со закон, а во член 335 функционерите што раководаат со сојузните органи на управата дека можат покрај другото, да донесуваат упатства за извршување на сојузните закони ако за тоа се овластени со самиот закон. Според член 15 став 3 од Законот за воените инвалиди од 16 декември 1972 година, процентот на воениот инвалидитет се утврдува според прописите што ги донесува сојузниот секретар за труд и социјална политика — сега претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди. Сојузниот секретар, користејќи го тоа овластување, го донесе Упатството за утврдување на процентот на воениот инвалидитет, во кое, во оспорените одредби, определи писмени медицински исправи како единствено доказно средство за утврдување на воениот инвалидитет и го ограничи рокот за појава на болест, односно периодот од кој треба да потекнува исправата за појавата на болест. По оцена на Судот, со таквото пропишување е исклучена можноста за користење на доказни средства предвидени со член 159 од Законот за општата управна постапка од 1 март 1965 година, односно со член 77 став 1 од Законот за воените инвалиди и се ускратени правата утврдени со тој закон. Уредувајќи ги со Упатството прашањата што спаѓаат во доменот на законско уредување сојузниот секретар ги пречекорил границите на овластувањето дадено во член 15 став 3 од Законот за воените инвалиди.

III. Од изложеното, а врз основа на член 375 став 1 точка 3 во врска со член 335 од Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија донесе

Одлука

1. Се поништуваат одредбите на точка 8 од Упатството за утврдување на процентот на воениот инвалидитет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/73), во делот во кој се пропишува воениот инвалидитет по основ на болест да се утврдува врз основа на постојна медицинска документација дека болеста настанала за време и како последица од вршење на должностите од чл. 3 до 7 од Законот, односно дека во тоа време е влошена, или настанала пред тоа време односно после без причинска врска со околностите од чл. 3 до 7 од Законот, како и одредбите на точка 12 став 3 од тоа упатство.

2. Оваа одлука на Судот ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во следниот состав: претседател на Судот Никола Секулиќ и судии Милорад Достаниќ, Радивоје Главик, Арпад Хорват, Димо Костарински, Владимир Кривиц, Ѓуро Меденица, д-р Стане Павлич, Ненад Петровиќ, Боривоје Ромиќ, д-р Иво Сунариќ, Таип Таипи и Мијушко Шибаниќ.

У бр. 19/75

4 декември 1975 година

Белград

Претседател
на Уставниот суд на Југославија,
Никола Секулиќ, с. р.

УКАЗИ

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА АНГОЛА

I

Се назначува

Никола Шашиќ, специјален советник во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Народна Република Ангола.

II

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 27

12 ноември 1975 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАЛТА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАЛТА

I

Се отповикува

Мишо Павиќевиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Малта, со седиште во Рим.

II

Се назначува

д-р Борисав Јовиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Италија и за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Малта, со седиште во Рим.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 28

8 декември 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА СУДАН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА СУДАН

I

Се отповикува

Љубо Дрндик од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Демократска Република Судан.

II

Се назначува

Исмет Реџиќ, началник на управата во Сојузниот секретаријат за надворешни работи за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Демократска Република Судан.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 29

8 декември 1975 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

- | | |
|---|------|
| 875. Одлука за утврдување на вкупниот износ на девизите за потребите на федерацијата, републиките и автономните покраини за 1976 година — — — — — | 1757 |
| 876. Одлука за разрешување секретар на Советот на федерацијата — — — — — | 1757 |
| 877. Одлука за именување секретар на Советот на федерацијата — — — — — | 1757 |
| 878. Одлука за распоредување на девизите утврдени за потребите на федерацијата за 1976 година — — — — — | 1758 |
| 879. Одлука за зголемување на царинските стапки за увоз на определени производи | 1764 |
| 880. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за ослободување од плаќање увозни давачки за патнички авиони што се увезуваат заради замена на авиони уништени поради воени дејствија — — | 1765 |
| 881. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за одлагање на плаќањето на посебните увозни давачки за бродови што | |

Страна	Страна
почнуваат стопански да се искористуваат пред минувањето на царинската линија и за авиони со најмалку пет патнички седишта наменети за меѓународен воздушен сообраќај — — — — — 1765	увозот на специфичната опрема за производство на фосфорна киселина — — — — — 1771
882. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за утврдување на пониски царинска стапка и такса на увезени стоки и за условите под кои пониската царинска стапка и увозната такса се применуваат на увозот на производи — специфична опрема, репродукциони материјали и делови за вградување, што се користат за изградба на електроенергетски производствени и преносни објекти во електростопанството — — — — — 1765	898. Решение за измени на Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производството на полиамидни и полиолефински влакна — — — — — 1772
883. Одлука за определување на стоките за кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки — — — — — 1765	899. Решение за измени на Решението за одредување на пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на водород-пероксид — — — — — 1772
884. Одлука за утврдување на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на суровини, други репродукциони материјали и резервни делови за тековно одржување за првото полугодие на 1976 година — — — — — 1766	900. Решение за измени на Решението за одредување на пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на вештачки смоли и полиакрилатни дисперзии — — — — — 1772
885. Одлука за определување на стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса — — — — — 1767	901. Решение за измени на Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во рудниците на јаглен и при облагородувањето на јаглен — — — — — 1773
886. Одлука за утврдување на посебниот износ на глобалната девизна квота за увоз на репродукциони материјали и делови за монтажа на транзитни телефонски центри — — — — — 1768	902. Решение за измени на Решението за определување на пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на фурнир и на неспособородени и облагородени дрвни плочи (лесонит плочи, плочи изерни, панел плочи, шпер плочи) — — — — — 1773
887. Одлука за дополнување на Одлуката за условите за враќање на царината платена на увезените стоки употребени во производството на домашни стоки што се извезуваат — — — — — 1768	903. Решение за измени на Решението за определување на пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на целулоза — — — — — 1773
888. Решение за измени на Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производство на сулфурна киселина — — — — — 1768	904. Решение за измени на Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во експлоатацијата на нафта и природен гас — — — — — 1774
889. Решение за измени на Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производството на цемент — — — — — 1769	905. Решение за измени на Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во рудниците на бакар и во производството на катоден бакар — — — — — 1774
890. Решение за измена на Решението за ослободување од плаќање царина на специфичната опрема што се користи во заштитните работилници за професионална рехабилитација на инвалиди — — — — — 1769	906. Решение за измени на Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производство на етилен и на полиетилен и за транспорт на етилен и пропилен од Југославија во Романија преку цевоводи — — — — — 1774
891. Решение за измени на Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во производството на шеќер — — — — — 1769	907. Решение за измени на Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производството на полиакрилокситрилно влакно — — — — — 1775
892. Решение за измени на Решението за определување на пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на јастиви масла — — — — — 1770	908. Решение за измени на Решението за определување пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема што се користи за изградба на гасоводи — — — — — 1775
893. Решение за измени на Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производството на формалин — — — — — 1770	909. Решение за измени на Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во рудниците на боксит и во производството на аноди за електролиза на алуминиум, на глинаца и на алуминиум — — — — — 1775
894. Решение за измени на Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производството на колиумови соединенија — — — — — 1770	910. Решение за измени на Решението за определување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во рудниците на железна руда, во подготовката на железна руда и во производството на кокс, железо и челик — — — — — 1776
895. Решение за измени на Решението за определување на пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на натриум-триполифосфат и натриум-силикофлуорид — — — — — 1771	911. Решение за измена на Решението за одредување на царинската стапка „Слободно“ за опремата што се увезува за потребите на Сојузот на слепите на Југославија — — — — — 1776
896. Решение за измени на Решението за определување на пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на криолит, бели сафи и алуминиум-трифлуорид — — — — — 1771	912. Решение за измени на Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производство на винилхлорид мономер — PVC во прав — — — — — 1776
897. Решение за измени на Решението за одредување на пониски царински стапки на	913. Решение за измени на Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производството на титан-диоксид — — — — — 1776

Страна	Страна
914. Решение за намалување на царинската стапка на увозот на сировини и репродукциони материјали во 1976 година — — — — — 1777 915. Решение за измени на Решението за определување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи за производство на основни земјоделски производи — — — — — 1778 916. Решение за измени на Решението за определување на пониски царински стапки за специфичната опрема за електролитичкото производство на хлор и натриум-хидроксид — — — — — 1778 917. Решение за измени на Решението за определување на пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на производи врз база на хлоралкални електролизи и полимеризација и кополимеризација врз база на пропилен, етиленоксид и пропиленоксид — — — — — 1778 918. Решение за измени на Решението за определување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производството на полиестерски влакна — — — — — 1779 919. Решение за измени на Решението за определување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во рудниците за олово, цинк и антимон и во производството на олово, цинк и антимон и на нивни придружни метали — — — — — 1779 920. Решение за измени на Решението за определување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производството на фенол-меламин- и карбамид-формалдехидни маси за пресување (дуропласт маси) — — — — — 1779 921. Решение за измени на Решението за определување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во рударските и геолошките истражувања — — — — — 1780 922. Решение за измени на Решението за определување пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на вештачки хемиски губриња — — — — — 1780 923. Решение за измени на Решението за определување на пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема што се користи за хлор-алкална електролиза — — — — — 1780 924. Решение за измени на Решението за определување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во шумарството — — — — — 1781 925. Решение за измени на Решението за определување на пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема за рудници и за облагородување на неметали — — — — — 1781 926. Решение за измени на Решението за определување на пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на фосфорни соли (минерални фосфати за добиточна исхрана) — — — — — 1781 927. Решение за измени на Решението за определување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производството на полистирол — — — — — 1782 928. Решение за измени на Решението за определување на пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на разблажена (46%) азотна киселина — — — — — 1782	929. Решение за измена на Решението за определување на пониски царински стапки на специфичната опрема што се користи за изградба на електроенергетски производствени и преносни објекти и диспечерски центри на Заедницата на југословенското електростопанство — — — — — 1782 930. Решение за измени на Решението за определување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производството на калцинирана сода — — — — — 1783 931. Решение за измени на Решението за определување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи — — — — — 1783 932. Решение за измени на Решението за определување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во рудниците на жива и во производството на жива — — — — — 1784 933. Решение за измени на Решението за определување пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на амонијак — — — — — 1785 934. Правилник за начинот на поднесување и за содржината на пријавите на обврските до Службата на општественото книговодство — — — — — 1785 935. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ — — — — — 1789 936. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „L' eugoreo“ — — — — — 1789 937. Правилник за измена на Правилникот за измени и дополнења на Правилникот за снабдувањето на воените инвалиди со протези, ортопедски и дуги помагала, со помошни и санитарни справи — — — — — 1789 938. Правилник за измена на Правилникот за височината на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место — — — — — 1790 939. Решение за утврдување на стапката на порастот на цените на средствата за работа и на градежните услуги во 1975 година — — — — — 1790 940. Одлука за определување на девизите што овластените банки можат да ги купуваат во странство — — — — — 1790 941. Спогодба за промена на затечените цени за азбестна лепенка — — — — — 1790 942. Спогодба за промена на затечените цени за вакумирана сол за човечка исхрана — — — — — 1791 943. Спогодба за промена на затечените цени за сол за посипување на патишта — — — — — 1791 944. Спогодба за промена на затечените цени за енергетски трансформатори — — — — — 1791 945. Спогодба за промена на затечените цени за додецилбензол сулфонска киселина и за додецилбензол сулфонат паста — — — — — 1791 946. Спогодба за промена на затечените цени за лимени емајлирани кади за бањање и за лимени емајлирани WC казанчиња — — — — — 1792 947. Спогодба за промена на затечените цени за едновезижни и двовезижни транспортери и за транспортери со гумена лента и за нивни резервни делови — — — — — 1792 948. Спогодба за промена на затечената цена за полукалоричен каолин — — — — — 1792 949. Спогодба за промена на затечените цени за бентонит U-73 — — — — — 1793 Одлука за оцена на законитоста на точка 8 и точка 12 став 3 од Упатството за утврдување на процентот на воениот инвалидитет — — — — — 1793 Укази — — — — — 1794